



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 1 декември 2003
Скопје
Број 76

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 130
денари. Жиро сметка 30000000188798

1683.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА ВО ИРАК

1. За учество во состав на коалиционите сили во операцијата „Слобода за Ирак“, во поствоената фаза 5, во мировна операција во Ирак, се испраќаат единици на Армијата на Република Македонија и тоа:

- еден медицински тим, составен од девет члена, од кои тројца лекари и шест медицински техничари-болничари, кој ќе биде вклучен во теренската болница на Соединетите Американски Држави.

Медицинскиот тим се упатува по потреба;

- еден вод на сили за специјални операции, во состав од 31 член, кој ќе учествува во обезбедување на стабилност и поддршка на коалиционите оперативни бази во Ирак;

- двајца штабни офицери во Штабот на Здружените комбинирани наменски сили - 7 во Багдад;

- еден висок национален претставник на Армијата на Република Македонија и еден офицер за врска, во состав на Централната команда на САД, во Флорида и

- еден офицер за врска во Штабот на Здружените комбинирани наменски сили - 7 во Багдад.

2. Единиците на Армијата на Република Македонија од точката 1 на оваа одлука се испраќаат за период од шест месеци.

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и итна медицинска помош на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а другиот дел од трошоците ги обезбедува Република Македонија.

4. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5984/1
26 ноември 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

1684.

Врз основа на член 11-и став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97, 40/99, 98/2000, 94/02 и 38/03), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 ноември 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА УТВРДЕНАТА СТАПКА НА НАДОМЕСТ ОД ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ДРУШТВАТА КОИ ВРШАТ ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА

1. Се дава согласност стапката на надомест за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2004 година да изнесува 0,064% од вкупниот приход на друштвата кои вршат енергетска дејност во Република Македонија.

2. Друштвата од точка 1 на оваа одлука се должни утврдениот надомест да го уплатат на сметка на Регулаторната комисија за енергетика во два поеднакви дела и тоа првиот дел најдоцна до 30 април 2004 година, а вториот дел најдоцна до 30 септември 2004 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5925/1
26 ноември 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

1685.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државната сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 01.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Се пренесува правото на користење на недвижен имот со површина од 591 м², што се води на КП бр. 235, за КО Белица, а се состои од: објект и помошни простории, од досегашниот корисник Република Македонија - Министерство за внатрешни работи на ЈП Национални паркови и ловишта, Скопје - ШП „Јасен“.

Член 2

Правото на користење на недвижен имот од член 1 на оваа одлука се пренесува во траење од 10 години, без надоместок.

Член 3

Доколку безбедносната состојба тоа го налага, Министерството за внатрешни работи го задржува правото и пред истекот на рокот од 10 години да го поврати правото на користење и владеење на отстапениот имот.

Член 4

Примопредавањето на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука да се изврши во рок од осум дена по влегувањето во сила на оваа одлука, меѓу Министерството за внатрешни работи и ЈП Национални паркови и ловишта, Скопје- ШП "Јасен".

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5073/1
1 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1686.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), а во врска со членовите 4 и 17 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 01.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ
НА МОТОРНО ВОЗИЛО

Член 1

Се пренесува правото на користење на патничко моторно возило марка "Застава Југо Скала 55" со регистарски број SK-745-KM, број на шасија: 01055871, број на мотор: 1378249, 40 KB, 1116 см³, произведено во 1991 година, од досегашниот корисник Државниот завод за статистика, на новиот корисник Министерството за култура.

Член 2

Примопредавањето на возилото од член 1 на оваа одлука да се изврши меѓу Државниот завод за статистика и Министерството за култура во рок од петнаесет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5055/1
1 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1687.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), а во врска со членовите 4 и 17 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 01.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ
НА МОТОРНО ВОЗИЛО

Член 1

Се пренесува правото на користење на патничко моторно возило марка "Застава Југо Скала 55" со регистарски број SK-279-KN, број на шасија: 01057471,

број на мотор: 1469060, 40 KB, 1116 см³, произведено во 1991 година, од досегашниот корисник Државниот завод за статистика, на новиот корисник Министерството за транспорт и врски.

Член 2

Примопредавањето на возилото од член 1 на оваа одлука да се изврши меѓу Државниот завод за статистика и Министерството за транспорт и врски во рок од петнаесет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5055/2
1 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1688.

Врз основа на договорите, односно спогодбите за слободна трговија кои Република Македонија ги склучила со одделни земји, Времената спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија и Европската заедница, Протоколот за пристапување на Република Македонија во Светската трговска организација и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 01.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И
ПОСТАПКАТА ПРИ РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ
ВО РАМКИТЕ НА ЦАРИНСКИТЕ КВОТИ

Член 1

Во Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/03 и 59/03) во член 3 став 2 точката се брише и се додаваат зборовите: „или од нив овластен увозник“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5168/1
1 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1689.

Врз основа на член 36 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 01.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА
НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДИ И
ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО 2003 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распределба на средства за изградба на водоводи и третман на отпадни води во Република Македонија во 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/03), во точката 1:

Општина Берово, зборовите: „- За изградба на водовод за водоснабдување на населба Којова Ливада“, се заменуваат со зборовите: „- За изградба на фекална канализација во населба Којова Ливада“.

Општина Злетово, зборовите: „- За пумпна станица за водоснабдување на Злетово - реконструкција“, се заменуваат со зборовите: „- За изградба на водовод за водоснабдување на Трипатанци, Ратавица и Драч.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5062/1
1 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1690.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година кај сметката 637, раздел 04002-Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, во Програма 11-Администрација се прават следниве измени: потставката 401111-Основни плати-функционери се намалува за 430.000,00 денари, потставката 401112-Основни плати-работници се зголемува за 1.100.000,00 денари, потставката 401117-Плата за прекувремена работа се намалува за 300.000,00 денари, потставката 402112-Придонес за бенефициран стаж се намалува за 50.000,00 денари, потставката 402113-Други придонеси за ПИО се намалува за 190.000,00 денари, потставката 402211-Основни придонеси за здравство се зголемува за 350.000,00 денари, потставката 402212-Основен придонес за професионално заболување се зголемува за 20.000,00 денари, потставката 402311-Основни придонеси за вработување се зголемува за 60.000,00 денари, потставката 402411-Основен придонес за водоснабдување се зголемува за 2.000,00 денари, потставката 402511-Персонален данок од плата се зголемува за 450.000,00 денари, потставката 424113-Ленти, касети и друго за АОП се зголемува за 771.000,00 денари, потставката, на истата сметка во програмата 13-Транспорт, потставката 401112-Основни плати-работници се намалува за 120.000,00 денари, потставката 401117-Плата за прекувремена работа се намалува за 30.000,00 денари, потставката 401214-Надомест за летачки персонал се намалува за 108.000,00 денари, потставката 401217-Надомест за храна се намалува за 150.000,00 денари, потставката 402111-Основни придонеси за ПИО се зголемува за 60.000,00 денари, потставката 402113-Други придонеси за ПИО се намалува за 12.000,00 денари, потставката 402211-Основни придонеси за здравство се намалува за 20.000,00 денари, потставката 402212-Основен придонес за професионално заболување се намалува за 7.000,00 денари, потставката 402311-Основни придонеси за вработување се намалува за 9.000,00 денари, потставката 402411-Основен придонес за водоснабдување се намалува за 9.000,00 денари, потставката 402511-Персонален данок од плата се намалува за 24.000,00 денари, потставката 402512-Персонален данок од надоместоци се намалува за 24.000,00 денари, потставката 420111-Патувања во земјата-хранарина (дневница) се зголемува за 29.000,00 денари, на истата сметка во програмата 14-Угостителство потставката 401112-Основни плати-работници се намалува за 850.000,00 денари, потставката 401117-Плата за прекувремена работа се намалува за 100.000,00 денари, потставката 401216-Надомест за превоз до и од работното место се намалува за

60.000,00 денари, потставката 401217-Надомест за храна се намалува за 40.000,00 денари, потставката 402111-Основни придонеси за ПИО се зголемува за 90.000,00 денари, потставката 402113-Други придонеси за ПИО се намалува за 36.000,00 денари, потставката 402211-Основни придонеси за здравство се намалува за 140.000,00 денари, потставката 402212-Основен придонес за професионално заболување се намалува за 10.000,00 денари, потставката 402311-Основни придонеси за вработување се намалува за 27.000,00 денари, потставката 402411-Основен придонес за водоснабдување се намалува за 7.000,00 денари, потставката 402511-Персонален данок од плата се намалува за 150.000,00 денари, потставката 420111-Патувања во земјата-хранарина (дневница) се зголемува за 1.000,00 денари, потставката 420113-Патувања во земјата-смествување се намалува за 30.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5229/1
1 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1691.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година кај сметката 637, раздел 04001-Влада на Република Македонија, во Програма 12-Европска интеграција 401111-Основни плати-функционери се намалува за 300.000,00 денари, на истата сметка и програма, потставката 402111-Основни придонеси за ПИО се зголемува за 300.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5230/1
1 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1692.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 06001-Министерство за внатрешни работи, Програма 12-Безбедност, потставката 426615-Осигурување на моторни возила се намалува за 5.000.000,00 денари, потставката 425215-Сервисирање на опрема се зголемува за 1.500.000,00 денари и потставката 427122-Други оперативни расходи се зголемува за 3.500.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5238/1
1 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1693.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 06001-Министерство за внатрешни работи, Програма 11-Администрација, потставката 401112-Основни плати-работници се намалува за 600.000,00 денари, а потставката 402111-Основни придонеси за ПИО се зголемува за 600.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5240/1
1 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1694.

Врз основа на член 16, став 4 од Законот за слободни економски зони (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99, 4/2000 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 01.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА СЛОБОДНА ЕКОНОМСКА ЗОНА “СКОПЈЕ СЛОБОДНА ЕКОНОМСКА ЗОНА“ НА ЛОКАЛИТЕТ БУНАРЦИК

1. Престанува да важи Одлуката бр. 23-3124/1 од 21 јуни 2000 година, од Владата на Република Македонија, за давање согласност за основање на слободна економска зона “Скопје слободна економска зона“ на локалитет Бунарцик, објавена во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2000.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5191/1
1 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1695.

Врз основа на член 51 став 1 точка 8 од Законот за заштита на населението од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/84, 63/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 15/95), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, министерот за здравство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ И ЗА СУЗБИВАЊЕ НА КОЛЕРА, ЧУМА, ВИРУСНИ ХЕМОРАГИЧНИ ТРЕСКИ, ЖОЛТА ТРЕСКА И МАЛАРИЈА

Член 1

Со овој правилник се уредуваат мерките за заштита од внесување и за сузбивање на колера, чума, вирусни хеморагични трески, жолта треска и маларија кои, покрај мерките и обврските пропишани со Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја, се применуваат на лицата кои патуваат во земја во која постои колера, чума, вирусни хеморагични трески, жолта треска или ендемија на маларија или се враќаат во Република Македонија од земја во која постои некоја од тие болести.

Одредбите на овој правилник се однесуваат и на лицата кои патуваат во земји во кои не постои колера ако во тие земји патуваат заради учествување на разни масовни собири на кои учествуваат и лица од земји во кои постои колера.

Член 2

Лицата кои патуваат во земјите од член 1 на овој правилник во кои постои ендемија на маларија, во тие земји можат да патуваат само ако се претходно заштитени со лекови против таа болест.

Член 3

За лицата кои заминуваат во земјите од член 1 на овој правилник, организаторот на патувањето составува список, со податоци за годината на раѓање, местото и адресата на живеалиштето, бројот на патната исправа и бројот на личната карта и го доставува на Министерството за здравство најдоцна десет дена пред денот на почетокот на патувањето. Заедно со списокот организаторот на патувањето доставува и извештај за денот на поаѓањето на пат, видот на превозното средство, земјите во кои ќе патуваат и низ кои ќе поминат и денот на враќањето, со назначување на граничниот премин при заминувањето и при враќањето во Република Македонија.

Член 4

Лицата кои патуваат на масовни собири во земјите од член 1 став 2 на овој правилник можат да патуваат во тие земји и да се враќаат во Република Македонија организирано во група не помала од 40 лица.

Организаторот на групното патување обезбедува во придружбата на секоја група, во заминување и во враќање, да се наоѓа најмалку еден лекар со соодветна медицинска опрема и лекови.

Член 5

Лицата од член 4 на овој правилник треба при враќањето во Република Македонија да дадат податоци за својата здравствена состојба за време на патувањето и да се подложат на здравствен преглед.

Лицата од став 1 на овој член не можат да внесуваат вода ниту други видови храна. Водата односно другите видови храна што ќе се затекнат кај тие лица при нивното враќање во Република Македонија ќе им се одземат и ќе се уништат по извршената дезинфекција.

Член 6

Лицата кои се враќаат од земја во која постои ендемија на маларија, во рок од седум дена од денот на враќањето во Република Македонија треба да извршат здравствен преглед во јавната здравствена организација во која ќе ги упати државниот санитарен и здравствен инспектор.

Лицата кои за време на престојот во земја во која постои ендемија на маларија боледувале од маларија или од друга болест следена со висока температура, остануваат под здравствен надзор на организацијата од став 1 на овој член за време од две години од денот на враќањето во Република Македонија.

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на лицата кои престојувале во земја во која постои ендемија на маларија во времето кога не постои опасност од пренесување на таа болест (пасивна сезона).

Член 7

Лицата што доаѓаат од земји во кои постои колера, чума односно вирусни хеморагични трески, се ставаат под здравствен надзор во траење од 5 дена - ако е во прашање колера, 6 дена - ако е во прашање чума и 14 дена - ако се во прашање вирусни хеморагични трески.

Лицата ставени под здравствен надзор секојдневно се јавуваат во определената јавна здравствена организација и се подложуваат на потребните здравствени прегледи.

Член 8

Лицата за кои ќе се утврди или ќе се посомнева дека биле во непосреден допир со заболени лица или со лица за кои постои сомневање дека заболеле од чума или од вирусни хеморагични трески, се ставаат во карантин во траење од 6 дена - ако е во прашање чума односно 14 дена - ако се во прашање вирусни хеморагични трески.

Карантинот, согласно Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја, се состои во ограничување на слободата на движењето и во здравствени прегледи за време на траењето на карантинот.

Член 9

Одредбите од член 6 на овој правилник се однесуваат и на странците кои во Република Македонија се вработуваат, школуваат или стручно усовршуваат, а доаѓаат од земји во кои постои ендемија на маларија.

Јавните здравствени организации, другите организации и органи кај кои се вработуваат, школуваат односно стручно усовршуваат странците од став 1 на овој член, обезбедуваат вршење на потребните здравствени прегледи односно здравствен надзор над тие лица за време на нивниот престој во Република Македонија.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да се применува Правилникот за мерките за заштита од внесување и за сузбивање на колера, чума, вирусни хеморагични трески, жолта треска и маларија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 42/85).

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-9404/1
24 ноември 2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Реџеп Селмани**, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

36.

Врз основа на член 143 став 1 од Колективниот договор за вработените од мелничко-пекарската индустрија на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/94), Синдикатот на работниците од агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија и Одборот на работодавците на Здружението на земјоделството и прехранбената индустрија - Групацјата на мелничко-пекарската индустрија на Република Македонија на 31.10.2003 година, склучија

ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА ВРАБОТЕНИТЕ ОД МЕЛНИЧКО- ПЕКАРСКАТА ИНДУСТРИЈА

Членот 103 став 1 од Колективниот договор на вработените од мелничко-пекарската индустрија се менува и гласи:

„Најниската основна плата од I група на сложеност се утврдува во висина од 75% од просечната плата исплатена во Република Македонија во претходниот месец“.

По членот 144 се додава нов член 144-а кој гласи:

„Синдикатот и работодавците во интерес на потписниците на Колективниот договор на Групацјата на мелничко-пекарската индустрија, со цел да ги заштитат правата на работниците и на работодавците, ќе преземаат мерки и активности за заштита од нелојална конкуренција.

Синдикатот и работодавците формираат стручна комисија од 6 члена, која ќе има задача да предлага конкретни мерки и активности до надлежните институции и државни органи.

Секој од учесниците во овој колективен договор именува по 3 члена.“

Измената во член 103 став 1 ќе влезе во сила од 01.01.2004 година.

Синдикат на работниците од агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија

Одбор на работодавците на Здружението на земјоделството и прехранбената индустрија - Групацјата на мелничко-пекарската индустрија

Претседател,
Живко Даневски, с.р.

Претседател,
Боривоје Михајловски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд е поднесена тужба од тужителите Крчакев Ванчо и Крчакева Љиљана и двајцата од Скопје со стан на ул. „Бутелска“ бр. 20 против Трговско друштво за трговија и посредување О-М „МИЈО ЧОС“ ДОО Скопје со седиште на адреса X Пелагонија, ул. „721“ бб во Скопје. Со оглед на тоа да трговското друштво О-М „МИЈО ЧОС“ ДОО Скопје ја има променето адресата на своето седиште, а оваа промена не е евидентирана при Основниот суд Скопје I – Скопје – отсек за регистрација, за судот е непозната адресата на седиштето на тужениот. Помеѓу странките се води спор за раскинување на договор и надомест на причинета штета.

Се повикува тужениот Трговско друштво за трговија и посредување О-М „МИЈО ЧОС“ ДОО од Скопје, сега со непозната адреса на седиштето да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавување на огласот преку неговиот законски застапник или законскиот застапник на тужениот, во истиот рок да ја достави сешта адреса на седиштето на правното лице.

Доколку тужениот преку неговиот законски застапник не се јави во рок од 30 дена на истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот, а кој ќе биде назначен од Меѓуопштински центар за социјални работи.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, XIX. П. бр. 1746/01. (31746)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

По повод тужбата на тужителот АД „ВАРДАР“ од Гостивар, поднесена против тужениот Саити Таркан од Гостивар, заради долг заведен е парничен предмет П.бр. 286/03.

На тужениот Саити Таркан од Гостивар, сега со непозната адреса на живеалиште и престојувалиште, му се назначува привремениот застапник Дамјан Јаковлевски – адвокат од Гостивар, кој ќе ги има сите права и должности на законски застапник се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 286/03. (31944)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Се повикува лицето Илија Атанасевски од с. Јанковец, со последно место на живеење во Америка, како и секој друг што знае за него или неговиот живот да се јави во Основниот суд во Ресен, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже по постапката што следува.

Од Основниот суд во Ресен, Впп. бр. 45/03. (31847)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка по тужба на тужителот Трговец-поединец "Бучев Драган - Влатко" од Струмица против тужениот Танев Бранко од с. Моноспитово, сега со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 7.700,00 денари.

Се повикува тужениот Танев Бранко со последна адреса на живеалиште во с. Моноспитово, да се јави во рок од 15 дена од денот на огласувањето пред Основниот суд во Струмица или да назначи свој полномошник за водењето и довршувањето на постапката.

Доколку во определениот рок истиот не се јави, судот ќе му определи привремен застапник се до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 935/2003.

(31852)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за утврдување на усмен договор за купопродажба на недвижен имот, по тужба на тужителот Тодоровски Богољуб од с. Одри, против тужените Илиевска Доца, Илиевски Живко и Петровска Златка, сите со непозната адреса во САД. Вредност на спорот 40.000,00 денари.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена, да се јават во Основниот суд во Тетово по предметот П. бр. 1268/2003. Доколку во овој рок не се јават и не одредат свој полномошник, судот ќе им постави привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1268/2003. (31849)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка поради исполнување на договор, по тужба на тужителот Бојаровски Ангел Ристо од Тетово, против тужените Кочовски Алексо Крсто од Скопје, Алексиев Иван Трпко, Тонева Иван Павлина и Занева Иван Трпана, сите од Софија, НР Бугарија со непозната адреса.

Бидејќи тужените се со непозната адреса за истите да биде објавен оглас во "Службен весник на РМ", во рок од 15 дена да се јават во судот или да одредат свој полномошник, а по протекот на овој рок на истите ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нивните интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1176/2003. (31851)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 249/2003 од 20.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 2-399, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со Законот за задруги на Услужната, производна, трговска задруга со ограничена одговорност „ХЕРМЕС“ увоз-извоз Прилеп, ул. „Блага Ружето“ бр. 68.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 1 5.51, 15.81/1, 15.98/2, 15.12, 17.30, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 51.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 0.41/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 01.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42,

52.44/2, 52.44/3, 15.20, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 65.30, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања. Задругата во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага – полни одговорности.

Претседател и лице овластено за застапување е Димитриоски Методија.

Основната главнина изнесува 600,00 денари согласно Доказ за уплатени парични средства.

Усогласување со Законот за задругите на Услужно производна трговска задруга ХЕРМЕС увоз-извоз Прилеп П.О. и новата фирма гласи: Услужно производна трговска задруга со ограничена одговорност ХЕРМЕС увоз-извоз Прилеп.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 249/2003. (31662)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2836/2003 од 12.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 020359537-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија, градежништво и транспорт АДИ-2000 Шабани ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 52.

Запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија, градежништво и транспорт АДИ-2000 Шабани ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 52.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2836/2003. (31749)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3975/2003 од 11.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 020391607-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги ДА-ДИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с. Врбен, Маврови Анови.

Се брише Чедо Глигоровски - управител со неограничени овластувања, а се запишува Митра Глигоровска - управител со неограничени овластувања.

Пречистениот текст гласи: Митра Глигоровска - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3975/2003. (31762)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3719/2003 од 13.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 020357697-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач, седиште, назив, управител на Друштвото за маркетинг, посредување, издавачка дејност, трговија и услуги ЕЛИТА ДОО Скопје, ул. „Драгиша Мишовиќ“ бр. 7.

Новиот назив и седиште на друштвото е: Друштво за маркетинг, посредување, издавање дејност, трговија и услуги ЕЛИТА ДООЕЛ Скопје, ул. „Никола Русински“ бб, ДТЦ Карпош III, локал 112.

Од 30.09.2003 година од друштвото истапуваат лицата Симоновска Гордана од Скопје и Трлевска Анета од Скопје, а пристапуваат лицето Соња Михајловска од Скопје.

Се брише Гордана Момировска - управител без ограничување, а се запишува Соња Михајловска - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3719/2003. (31763)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3744/2003 од 18.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02039148?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на одлуки за разрешување и именување на претседател и членови на НО и УО на Акционерско друштво ЛОЗАР АГРОСЕРВИС увоз-извоз Велес, ул. „Скопски пат“ бб, Велес.

Запишување на одлука бр. 03-108/6 од 18.09.2003 година за разрешување на Љубомир Ангеловски од својство претседател на НО, Одлука бр. 03-108/8 од 18.09.2003 година за разрешување на Марјан Гошев од својството член на НО, Одлука бр. 03-208/7 од 18.09.2003 година за разрешување на Перо Колевски од својството член на НО, Одлука бр. 03-108/9 од 18.09.2003 година за именување на Димче Оцедов за претседател на НО, Одлука бр. 03-108/11 од 18.09.2003 година за именување на Никола Самариков за член на НО, Одлука бр. 03-108/10 од 18.09.2003 година за именување на Аце Крстевски за член на НО, Одлука бр. 03-108/4 од 18.09.2003 година за разрешување на Сашо Сарагинов од својство претседател на УО, Одлука бр. 03-108/5 од 18.09.2003 година за разрешување на Благоја Димовски од својството член на УО и Одлука бр. 03-108/3 од 18.09.2003 година за разрешување на Гоце Чушков од својството член на УО и Одлука бр. 03-108/13 од 18.09.2003 за именување на Сашо Сарагинов за претседател на УО и Благој Гинов и Зоран Лазаров за членови на УО.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 37443. (31764)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3607/2003 од 05.1.2003 година, во регистарска влошка бр. 02016394?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, ул. „Кримска“ бр. 20.

Новото седиште на друштвото е на ул. „Самоилова“ бр. 152.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3607/2003. (31765)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4238/2003 од 27.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02041972?-4-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР – Акционерско друштво за издавање деловен простор под закуп – Скопје, Кеј „13 Ноември“ кула 2.

Се брише Николче Велковски, дипл. инг. арх. извршен директор со ограничување за склучување на Договори за купување и продавање кои се однесуваат на располагање со основните средства или долгорочни пласмани чија вредност е поголема од 102.260 евра потребна е претходна согласност на Одборот на директорите.

Се запишува Милан Милошевски, дипл. екк. извршен директор со ограничување за склучување договори, за купување и продавање кои се однесуваат на располагање со основните средства или долгорочни пласмани чија вредност е поголема од 102.260 евра потребна е претходна согласност на Одборот на директори.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4238/2003. (31766)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3948/2003 од 11.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02045172?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште, содружник и управител на Трговското друштво за производство, трговија и услуги СИНТИ-ТРЕЈД КОМПАНИ ДОО експорт-импорт, ул. „Метохиска“ бр. 13, Скопје.

Се врши промена на седиштето на друштвото па во иднина новото седиште ќе биде на ул. „Метохиска“ бр. 13, Скопје.

Од 09.10.2003 година од друштвото како содружници истапуваат Синтија Јашар од Скопје и Мерџан Јашар од Скопје, а пристапуваат Јашаров Куртиш и Асани Кенан.

Се врши промена на управителот.

Се брише Мерџан Јашар - управител без ограничување, а се запишува Јашаров Куртиш - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3948/2003. (31767)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 568/2003 од 26.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 1-55-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Централното основно училиште „РАЈКО ЖИНЗИФОВ“ Ц.О. нас. Драчево, ул. „Ратко Митровиќ“ бр. 14.

Се врши промена на лицето овластено за застапување.

Се брише Томеска Елизабета – директор.

Се запишува Стојко Павловски – в.д. директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 568/2003. (31769)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 562/2003 од 26.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 1-70228-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Приватната здравствена организација – ординација по општа медицина Д-Р ТАСЕВСКИ Куманово, ул. „Гуро Салај“ бр. 2.

Се брише досегашниот управител Гзиме Алими, а се запишува новиот директор Соња Доневска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 562/2003. (31770)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 544/2003 од 27.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 1-799-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Ученички дом „ЗДРАВКО ЧОЧКОВСКИ“ Дебар.

Се брише Цеват Арслани – в.д. директор, а се запишува Малиќ Алајбегу- в.д. директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 544/2003. (31772)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 465/2003 од 10.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 1-481-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Државно-средно училиште за економија и биротехника „Арсениј Јовков“ – Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 17.

Се брише досегашниот ВД директор Пулевски Марјан, а се запишува новиот директор Петреска Цвета.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 465/2003. (31775)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3798/2003 од 31.10.2003 година, во регистарска влошка бр. 02051791?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги ЈАНАКИ КОМЕРЦ ДОО Кавадарци, ул. „Скопска“ бр. 7-а, Кавадарци.

Да се запише следната дејност: 50.20 – одржување и поправка на моторни возила.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3798/2003. (31777)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 804/03, од 11.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011536?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за инженеринг,

геолошки, хидрогеолошки, истражни работи и проектирање АКВА ДРИЛ-НД ДОО увоз-извоз Штип, ул. „Балканска“ бр. 37 Д.

Основачи на друштвото се: Никола Стамболиев од Штип и Димче Костадинов од Штип.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сиот свој имот.

Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.13, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.93, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.51, 24.66, 25.22, 36.14, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.51, 51.53, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 70.12, 71.34, 74.20/2, 74.20/3, 74.81, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, меѓународна шпедиција, реекспорт, меѓународен превоз на стоки и патници, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Србија.

Друштвото го застапува управител без ограничување - Димче Костадинов.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 804/03. (29523)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 885/03, од 23.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011617?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ТП на Трговецот-поединец РОМА Снежана Александар Стоилковска ТП - Пробиштип, ул. „Јордан Стојанов“ бб.

Овластен потписник: Стоилковска Снежана од Пробиштип, ул. „Јордан Стојанов“ бб.

Седиште: ул. „Јордан Стојанов“ бб, Пробиштип.

Одговорност: Одговара лично со целиот свој имот.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52.

Основач на Трговецот поединец е Стоилковска Снежана од Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 885/03. (29525)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 865/03, од 19.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011597?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги МОНТАНА ДООЕЛ Кочани, ул. „9-ти Мај“ бб.

Единствен содружник: Пламен Петров. Влог: 155.000,00 денари, основни средства. Не одговара. Целосна одговорност.

Управител и застапник во надворешнотрговскиот промет е Пламен Петров со неограничени овластувања.

Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.22, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2,

55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 70.31, 71.10, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 865/03. (29527)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 861/03, од 19.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011593?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Трговец-поединец Масимо Васе Јордан Стојанов ТП Штип, ул. „Кирил и Методи“ бр. 11/5, Штип.

Трговец-поединец и овластен потписник е Васе Јордан Стојанов, со стан на ул. „Кирил и Методи“ бр. 11/5. Одговара со сиот свој имот.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 861/03. (29528)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 906/03, од 01.10.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011638?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ДИГОР ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. „Врпоље“ бр. 3.

Основач на друштвото е Косто Ташков од Штип.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сиот свој имот.

Управител на друштвото е Зуица Ташкова од Штип, со неограничени овластувања.

Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.13, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.93, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.51, 24.66, 25.22, 36.14, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.51, 51.52, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 70.12, 71.34, 74.12, 74.40, 74.81, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување на странски фирми, меѓународна шпедиција, реекспорт, меѓународен превоз на стоки и патници, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Србија.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 906/03. (29530)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 773/03, од 03.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011505?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и угостителство БАЦУК ДООЕЛ увоз-извоз Ново Село, ул. „10-ти Септември“ бр. 10.

Единствен содружник на друштвото е Ацо Бацуков од Ново Село, ул. „10-ти Септември“ бр. 10.

Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 01.22, 01.23, 01.24, 15.32, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 20.30, 20.40, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 91.33, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција и Бугарија, меѓународен транспорт на патници и стока, реекспорт, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот и средства.

Управител со неограничени овластувања е Ацо Бацуков од Ново Село, ул. „10-ти Септември“ бр. 10.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 773/03. (29531)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 827/03, од 11.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011559?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги ПРЕСТИЖ ДОО увоз-извоз Штип, ул. „Панче Караџов“ бр. 33.

Дејности: 01.11/1, 01.11/4, 01.12/2, 01.13/2, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41/3, 15.11, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.98/2, 17.40/1, 17.51, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.24, 19.30, 20.51, 21.12, 24.30, 28.62, 28.72, 36.14, 36.50, 36.63, 37.10, 45.21/2, 45.34, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/2, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.33, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 80.42, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт и шпедиција, консигнациона продажба, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Содружници на друштвото се: Кирчо Митев од Штип, ул. „Панче Караџов“ бр. 33 и Санде Зиков од Штип, ул. „Партизанска“ бр. 37/17.

основната главнина на друштвото изнесува 2.500 евра или во денарска противвредност 152.500,00 денари од кои секој содружник вложува по 1.250,00 евра односно сооднос на влогови 50%:50%.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото го застапува управител. Управител на друштвото е Кирчо Митев од Штип, ул. „Панче Караџов“ бр. 33, со неограничени овластувања во застапување.

Управителот е и овластен потписник на друштвото.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 827/03. (29533)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 931/03, од 01.10.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011663?-1-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД на Јавното трговско друштво за транспорт и услуги БЕ-КОМ Сашо Трајчевски и др. ЈТД ул. „28-ми Август“ бр. 17, Пробиштип.

Назив: Јавно трговско друштво за транспорт и услуги БЕ-КОМ Сашо Трајчевски и др. ЈТД.

Скратен назив: ЈТД БЕ-КОМ.

Седиште: ул. „28-ми Август“ бр. 17, Пробиштип.

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.53, 51.56, 51.57, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 71.33, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет друштвото одговара со целиот свој имот.

Содружници се Сашо и Валентина Трајчевски од Пробиштип.

Застапник и овластен потписник е Трајчевски Сашо - без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 931/03. (29534)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 846/03, од 16.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011578?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија ГЕРИ ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Благој Мучето“ бр. 44/5, Струмица.

Претежна дејност: 18.22 - производство на друга горна облека.

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.23, 01.24, 01.41/3, 05.02, 15.81/1, 19.98, 15.98/2, 17.52, 17.54, 17.54/2, 17.60, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 22.22, 26.21, 26.24, 26.25, 31.20, 31.50, 31.62, 32.10, 33.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 40.10/1, 40.10/3, 40.10/4, 45.11, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 51.11, 51.13, 51.19, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.70, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 65.23, 70.11, 70.31, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.70, 74.83, 74.84, 92.31/1, 92.32/2, 92.40, 93.01, 93.02, 52.11, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција и Бугарија, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, застапување на странски фирми, продажба на стоки од консигнациони складови, сообраќајно-агенцијски работи, туристички работи во странство, снабдување со превозни средства, услуги за складирање на стоки, посредување, ризлинг, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Р. Македонија, складирање, купување на стоки во странство и продажба на истите во странство, долгорочна производствена кооперација, застапување и вршење на работи во врска со шпедитерски и други услуги во надворешнотрговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица ДПУТ ГЕРИ ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Благој Мучето“ бр. 44/5, Струмица, настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во платниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Шаренковска Македонка - управител. Застапник со неограничени овластувања и единствен содружник е Шаренковска Македонка.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 846/03. (29536)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 844/03, од 12.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011576?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, услуги и производство НАВИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Сарај, бр. 76, општина Босилово.

Дејности: 02.01, 02.02, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.13, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,

52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, шпедиција, застапување и претставување, реекспорт, консигнациона продажба на стоки од увоз, вршење на работи со посредување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет со Грција и Бугарија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

За управител и застапник на друштвото со неограничени овластувања се запишува лицето Јанушев Ванчо од с. Сарај бр. 76, општина Босилово.

Пречистен текст: Јанушев Ванчо - управител и застапник на друштвото.

Единствен содружник е Јанушев Ванчо.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 844/03. (29537)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 801/03, од 05.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011533?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за услуги, производство и трговија РИМАТО-2003 увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Орце Николов“ бр. 16, Струмица.

Дејности: 18.21, 18.22, 19.20, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.40, 60.24, 63.30, 63.40, 74.13, 74.14, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, посредување, реекспорт, застапување и консигнација, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица Друштвото за услуги, производство и трговија РИМАТО-2003 увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. „Орце Николов“ бр. 16, настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Киров Костадин.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 801/03. (29539)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 900/03, од 24.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011632?-8-12-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги извоз-увоз БОРОПАЛ ДООЕЛ с. Калугерица, општина Радовиш.

Единствен содружник е Грубер Гуентер Јуерген Техео од Минхен - Германија.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.41, 01.42, 02.01, 02.02, 15.11, 15.13, 15.51, 18.10, 20.10, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.17, 52.63, 45.43, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.63, 55.40, 55.51, 63.12, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 74.70, 74.84, 93.95, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со странски лица, реекспорт, малограничен промет, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на консигнационите складишта, застапување на странски фирми.

Одговорност: Во свое име и за своја сметка со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Грубер Гуентер Јуерген Техео со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 900/03. (29540)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 842/03, од 25.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011574?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ДИГИ ПЛУС ДООЕЛ Кочани ул. „Кирил и Методиј“ бр. 43.

Со изјава од 01.09.2003 година, се врши основање на Друштвото за производство, трговија и услуги ДИГИ ПЛУС ДООЕЛ Кочани.

Седиштето на друштвото е во Кочани на ул. „Кирил и Методиј“ бр. 43.

Управител - застапник на друштвото се именува лицето Иванов Иван од Кочани.

Основната главница на друштвото се состои од основни средства дадени во проценка од овластен проценител и изнесува вкупно 167.280,00 денари или 2.720 евра.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за преземените обврски одговара со целиот свој имот.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.51, 22.14, 22.15, 22.31, 22.32, 22.33, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72.30 и 72.60, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт.

Основач на друштвото е Иванов Иван од Кочани.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 842/03. (29541)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 852/03, од 18.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011584?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Агро-пазар ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш, ул. „Ленинова“ бр. 26.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица за сторените обврски друштвото одговара во висината на вложените средства во друштвото.

Основач на друштвото е лицето Кирил Манев од Радовиш.

Управител на друштвото е Кирил Манев од Радовиш како и застапник во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.23, 01.24, 15.11, 15.12, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.98/2, 45.11, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.20, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, комплет надворешнотрговски промет со прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, шпедиција, реекспорт, консигнација, комисиона продажба, малограничен промет со сите соседни земји, меѓународен транспорт (превоз) на стоки во земјата и странство, меѓународен превоз на патници во земјата и странство.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 852/03. (29543)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 869/03, од 23.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011601?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги ЛЕОНИД ДООЕЛ Ваница, ул. „Македонска“ бр. 1.

Со изјава од 30.05.2003 година се врши основање на Друштвото за трговија и услуги ЛЕОНИД ДООЕЛ Винаца.

Седиштето на друштвото е во Винаца на ул. „Македонска“ бр. 1.

За управител - застапник на друштвото се именува лицето Захаријев Роберт од Винаца.

Основната главнина на друштвото се состои од основни средства дадени по проценка од овластен проценител и изнесува вкупно 156.900,00 денари или 2.560 евра.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за преземените обврски одговара со целиот свој имот.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 74.12 и 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Основач на друштвото е Захаријев Роберт од Винаца.
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 869/03. (29544)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 798/03, од 03.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011530?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ЕВРОМАК АС ДООЕЛ Струмица, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 7.

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.51, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 25.13, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.20, 92.71, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, меѓународен транспорт и шпедиција, реекспорт и меѓународен превоз на патници.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот.

Управител и застапник со неограничено овластување на друштвото е лицето Маневски Перо, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 7.

Единствен содружник е лицето Маневски Перо од Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 798/03. (29545)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 893/03, од 25.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011625?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија ХОРТИ ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Браќа Миладинови“ бр. 17/2, Струмица.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 21.25, 36.50, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.16, 51.17, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на консигнациони складови, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, посредување.

Единствен содружник во друштвото е лицето Витанов Васе.

Управител и застапник на друштвото со неограничени овластувања во управувањето и застапувањето е Витанова Мирјана.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 893/03. (29547)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 857/03, од 19.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011589?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт и трговија МИГ 2003 ДООЕЛ Штип, ул. „Партизанска“ бр. 48/7.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.84, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.30, 20.40, 21.12, 24.51, 24.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 93.05, 92.62, 45.12, 51.18, 51.19, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.14, 74.84, 19.30, 51.17, 51.18, 51.19, 55.40, 63.30, 70.42, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, застапување на странски фирми.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Одговара друштвото со свој имот.

Единствен содружник е Зоран Смилков од Штип. Управител на друштвото е Зоран Смилков со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 857/03. (29548)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 917/03, од 26.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011649?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги НЕКТАР ДООЕЛ с. Зрновци - Зрновци.

Основање на друштво со ограничена одговорност основано од едно лице со фирма: Друштво за производство, трговија и услуги НЕКТАР ДООЕЛ с. Зрновци - Зрновци.

Основач е Драганчо Бојациев од с. Зрновци.

Основната главнина изнесува 161.200 денари или 2.600 евра.

Основаачот за обврските на друштвото не одговара. Друштвото во правниот промет настапува во свое име, а за обврските одговара со целиот имот.

Управител на друштвото е Драганчо Бојаџиев од с. Зрновци со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Дејности: 01.25, 01.30, 15.88, 15.89, 51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување во прометот на стоки и патници со странство, реекспорт и консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници и малограничен промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 917/03. (29549)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 912/03, од 26.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011644?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги ТЕДЕУМ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. „Пиринска“ бр. 7, општина Струмица.

Содружник - основаач е Печков Тодор од Струмица.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 01.42, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција и Бугарија, меѓународен превоз на стоки во патниот сообраќај, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, комисиона продажба, застапување на странски фирми, меѓународна шпедиција, вршење работи во посредување во надворешно-трговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Управител и застапник во надворешнотрговскиот промет е Печков Тодор од Струмица, ул. „Пиринска“ бр. 7 - со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 912/03. (29550)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4915/03 од 24.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054449?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Такси превоз ТП САКС ТАКСИ Зариф Гарип Саловски населба Венец 2, бб Дебар.

Основаач и управител е Зариф Саловски од Дебар, населба Венец 2, бб.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските свои одговара со целиот свој личен имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4915/2003. (31596)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4912/03 од 24.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054446?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Такси превоз ТП ГО-КАТ Љупчо Миливој Станчевски ул. „Горѓи Поп Христов“ бр. 3/1-15, Скопје.

Основаач и управител без ограничување е Љупчо Станчевски од Скопје, ул. „Горѓи Поп Христов“ бр. 3/1-15.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските свои одговара со целиот свој личен имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4912/2003. (31598)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4773/03 од 24.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054307?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за маркетинг, услуги и консалтинг ПРОФЕСИОНАЛ КОНСУЛТИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 108/21, Скопје.

Содружник е Благоја Петровски од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 108/21. Управител е Благоја Петровски, без ограничување. Седиште: бул. „АВНОЈ“ бр. 108/21, Скопје.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Застапник во надворешно трговскиот промет е Благоја Петровски, без ограничување.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 50.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 52.74, 55.21, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.23, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.31, 71.10, 71.21, 71.40, 72.10, 72.20, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, вршење работи на туристички работи со странство, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, вршење на комисиони работи во областа на прометот на стоки и услуги, меѓународни сообраќајно - агенциски работи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, продажба на стоки во посебни царински продавници, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Србија и Црна Гора.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4773/2003. (31600)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4743/03 од 24.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054277?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за услуги, трговија и производство ЗЗ КОМЕРЦ ДООЕЛ Скопје, ул. „Смољани“ бр. 6.

Друштвото за услуги, трговија и производство ЗЗ КОМЕРЦ ДООЕЛ Скопје, ул. „Смољани“ бр. 6., се основа со Изјава за основање ДООЕЛ од 10.11.2003 година. Содружник е Славе Здравковски - управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Дејности: 25.11, 25.12, 25.13, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.24, 29.56, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 65.12/3, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнациона продажба.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4743/2003. (31601)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4224/03 од 20.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02053758?-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Абдула Цавид Зекири ОНУР - АЗ Бурекилица Скопје, ул. "Александар Урдаревски" бр. 3/12 ТЦ Живко Брајковски - Скопје.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 52.24, 52.27.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целиот свој имот. Основач е Абдула Зекир од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 283 б. Абдула Зекир - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4224/2003. (31603)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4634/2003 од 18.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054168?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги МИХАЕЛА - СТ експорт-импорт ДОО-ЕЛ, ул. „Горче Петров“ бб, Куманово.

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги МИХАЕЛА - СТ експорт-импорт ДООЕЛ, ул. „Горче Петров“ бб, Куманово е основано со Изјава од 04.11.2003 година, а содружник е Величковски Славијон од Куманово.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 50.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 60.21, 60.23, 60.24, 50.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40/4, 74.20/5, 74.12, 74.40, 74.84, 65.12/3, 52.62, 55.11, 55.12, 45.11, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 26.40, 26.51, 26.52, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 71.10, 71.21, 71.32, 63.21, 60.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, туристички услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Величковски Славијон, управител без ограничувања во внатрешен и надворешен-трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4634/2003. (31604)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4756/2003 од 20.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054290?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги УНИПАЈП-МИНЕРВА ДОО експорт импорт Гевгелија, ул. „Индустриска“ бб.

Друштво за производство, трговија и услуги УНИПАЈП-МИНЕРВА ДОО експорт импорт Гевгелија, ул. „Индустриска“ бб.

Содружници се: Маџунков Костадин од Гевгелија и Пискар Марјан од Менгеш, Република Словенија.

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона продажба, малограничен промет со: Грција, Бугарија, Албанија и Србија и Црна Гора, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, посредување и застапување на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Маџунков Костадин - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4756/2003. (31605)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4877/2003 од 21.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054411?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за трговија, консалтинг и услуги АНИМАР ВЕТ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Павле Илиќ“ бр. 29/9, Скопје.

Основачи на друштвото се содружниците: Марија Шушевска од Скопје, бул. „Видео Смилевски Бато“ бр. 83/3-23 и Анастас Петров од Скопје, ул. „Павле Илиќ“ бр. 29/9.

Дејности: 01.42, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.52, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување во прометот на стоки, реекспорт, трговија на консигнација, малограничен промет со: Албанија, Бугарија, Грција и Република Србија и Црна Гора.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Петров Анастас - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4877/2003. (31606)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4491/2003 од 20.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054025?-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Кафе - Слаткарница ПАЛМА - ИБ - Иса Бајрам Бајро ТП Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 121, кула 7.

Трговецот-поединец ќе ги обавува следните дејности: 15.52, 15.81/2, 15.98, 15.98/2, 52.24, 52.25, 55.30/2.

Управител на трговецот-поединец е Иса Бајро.

Одговара со целокупниот имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4491/2003. (31608)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4316/2003 од 23.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02053850?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ПИРИФАН ДООЕЛ Експорт-Импорт, ул. „Георги Димитров“ бр. 21/3-9 Скопје.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 6.024, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 80.42, 74.84, 92.34, 65.21, 72.60, 93.02, 93.04, 22.22, 22.23, 22.25, 22.14, 71.40, 92.31/2, 92.32, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување, застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со: СРЈ, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Николовска Ана - управител без ограничување.

Единствен содружник е Николовски Ѓорѓи.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4316/2003. (31609)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4795/2003 од 19.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054329?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ГРАЦ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Експорт-Импорт, ул. „Трета македонска ударна бригада“ бр. 16, Кратово.

51.19, 51.21, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 6.024, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.20,

74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 80.42, 74.84, 92.34, 65.21, 72.60, 93.02, 93.04, 22.22, 22.23, 22.25, 22.14, 71.40, 92.31/2, 92.32, 74.84, 15.86, 15.87, 15.94, 15.95, 02.01, 01.25, 36.63, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, застапување, застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со: СРЈ, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Лазаревски Зоран - управител без ограничување.

Единствен содружник е Тони Ивановски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4795/2003. (31610)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4317/2003 од 05.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02053851?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СИВИК ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. „Панче Пешев“ бр. 31.

Друштво за производство, трговија и услуги СИВИК ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. „Панче Пешев“ бр. 31.

Друштвото е основано со Изјава за основање на ДООЕЛ, а содружник на друштвото е Јован Младеновски од Куманово.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 15.11, 15.12, 15.13, 45.11, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, застапување и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со: Бугарија, Албанија, Грција, Србија и Црна Гора.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Славица Јаковска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4317/2003. (31611)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4647/2003 од 14.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054181?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско-то друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ПАЛМА-СГ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, ул. „Светозар Пепоски“ бр. 12, Гостивар.

Основач е Симјаноски Гојко од Гостивар.

Управител е Симјаноски Гојко без ограничување.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.20, 15.81/1, 15.51, 31.10, 31.61, 36.14, 45.21, 45.32, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37,

51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, унапредување на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, компензациони работи, посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓународен транспорт на стоки.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4647/2003. (31613)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4785/2003 од 23.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 020543197-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство, промет и услуги МЕРАК БИЗНИС ДОО експорт-импорт, ул. „Андон Дуков“ бр. 27, Скопје.

Содружници се: Груевски Љупчо од Скопје со основачки влог од 64.000,00 денари, Груевски Тони од Скопје со основачки влог 48.000,00 денари и Груевски Златко од Скопје со основачки влог 48.000,00 денари.

Вкупна основна главнина 160.000,00 денари = 2 623 евра.

Дејности: 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.40, 74.81, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, реекспорт, консигнациона продажба, услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските кон трети лица сторени во правниот промет, друштвото одговара со целокупниот свој имот.

За управител на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет, без ограничување се именува лицето Груевски Тони од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4785/2003. (31614)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4642/2003 од 19.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 020541767-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги Б В Б ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. „М. Тито“ бр. 106/27.

Основач е Бобан Алексиќ од Тетово, ул. „М. Тито“ бр. 106/27.

Дејности: 51.39, 51.43, 51.45, 51.47, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.27, 52.33, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 74.12, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Биљана Алексич - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4642/2003. (31615)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 1620/03 од 24.11.2003 година, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач, управител и седиште на Друштвото за производство, трговија и услуги „ЕГЗОТИК“ експорт-импорт ДООЕЛ ул. „1-во Мај“ бр. 12, Кичево.

Во Друштвото за производство, трговија и услуги „ЕГЗОТИК“ експорт-импорт ДООЕЛ ул. „1-во Мај“ бр. 12, Кичево се променува основачот, управителот и седиштето на друштвото со назив како претходно.

Се брише досегашниот основач и управител на друштвото Василеска Снежана од Кичево, а на нејзино место се запишува основачот Богдановски Димче од Кичево.

За управител на друштвото се запишува лицето Богдановски Дејан. Се врши промена на седиштето од ул. „Пролетерски бригади“ бр. 58 на ул. „1-во Мај“ бр. 12, Кичево.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1620/2003. (31663)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 1541/03 од 10.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 016338 ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, пристапување на содружник и пренесување на удел на Трговското друштво за производство, градежништво, трговија, услуги и угостителство ПОЛИ-НИК ДОО увоз-извоз Охрид ул. „Живко Чинго“ бр. 114.

Пристапување на содружник, отстапување на удел на основачки влог и промена на назив.

Во друштвото пристапува Мујоски Стефан од Охрид, ул. „Бул. Туристичка“ бр. 21. Промена на фирма: Трговското друштво за производство, градежништво, трговија, услуги и угостителство ПОЛИ-НИК ДООЕЛ увоз-извоз Охрид и новата фирма гласи Трговско друштво за производство, градежништво, трговија, услуги и угостителство ПОЛИ-НИК ДОО увоз-извоз Охрид. Содружник Полимиа Николовска му пренесува дел на содружникот кој пристапува во износ од 15.860,00 денари или 260 евра.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1541/2003. (31664)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 1538/03 од 07.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 010961 ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, содружник и овластено лице на Друштвото за производство, промет и услуги ЗПС-ТРЕЈД увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Прилеп, ул. „Ристе Секирчанец“ бр. 19.

Се врши промена на назив на фирма од: Друштво за производство, промет и услуги Светлана Мирческа ЗПС-ТРЕЈД увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ во Друштво за производство, промет и услуги ЗПС-ТРЕЈД увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ. Од друштвото истапува досегашниот содружник Светлана Мирческа, која својот основачки влог без надомест го отстапува на содружникот што пристапува лицето Мирческа Зоран од Прилеп ул. „Ристе Секирчанец“ бр. 19.

Зоран Мирчески, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности, кој ќе го застапува друштвото во земјата и во надворешно-трговскиот промет. И престануваат овластувањата за застапување и претставување на друштвото во земјата и надворешно трговскиот промет на Светлана Мирческа, досегашен управител и се брише од трговскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1538/2003. (31665)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 1594/03 од 21.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 014556 го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското друштво за производство, градежништво, трговија, услуги и угостителство "Б.И.М. ВЛАВЧЕСКИ" ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, с. Пештани, Охрид.

Проширување на дејност: 22.12, 41.44, 52.44, 52.72, 52.74, 55.21, 55.22, 55.23, 60.21, 60.23, 60.24, 61.20, 63.12, 63.22, 63.30, 63.40, 72.50.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1594/2003. (3666)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 990/03 од 03.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 005161 ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Градежното трговско друштво "БЕ-ТОН ОХРИД" Акционерско друштво Охрид, ул. "Булевар Туристичка" бб, Охрид.

Се запишува Одлуката за разрешување на Надзорниот одбор бр. 02/535 донесена на 27.06.2003 година, а заведен на 01.07.2003 година.

Се запишува Одлуката за разрешување на Управниот одбор бр. 02-535 донесена на 27.06.2003 година, а заведена на 01.07.2003 година.

За членови на Надзорен одбор се именуваат лицата: Кире Николоски - претседател, Злате Силјаноски, Ксенофон Кочоски, Агис Наумоски, Колоски Ристо, Петар Секулоски, Симон Стојаноски.

Со Одлука бр. 02-535/2 донесена на 27.06.2003 година, заведена на 01.07.2003 година за членови на Управниот одбор се именуваат лицата: Миле Велјаноски - претседател, Мирко Смаќоски, Петре Илоски, Драган Муркоски, Елизабета Димитровска, Стојна Гашоска, Мирче Карамешиноски.

Се брише досегашниот овластен застапник Благоја Бочвароски. Се запишува во судскиот регистар м-р Миле Велјаноски генерален директор на друштвото.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 990/2003. (31667)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 1573/03 од 21.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 005161 ја запиша во трговскиот регистар измената на Статутот на Градежното трговско друштво "БЕ-ТОН ОХРИД" Акционерско друштво Охрид, ул. "Булевар Туристичка" бб, Охрид.

Измени на Статутот на ГТД "БЕ-ТОН ОХРИД" АД Охрид и тоа плен 54 од Статутот на ГТД "БЕ-ТОН ОХРИД" АД Охрид и гласи: "Надзорниот одбор се состои од 3 члена".

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1573/2003. (31669)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 1580/03 од 21.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 002107 го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Чаулев Владимир МЕТАЛОГРАФИКА - Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Булевар на револуција" бб.

Основач е Чаулев Владимир. Управител е Чаулев Владимир, со неограничени овластувања.

Одговорност: полна одговорност со целиот имот.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.21, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 15.13, 15.20, 15.32, 15.41, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.87, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98, 16.00/2, 17.40, 17.51, 17.54, 17.60, 17.72, 19.10, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.23, 22.11, 22.12, 22.22, 22.23, 25.22, 25.23, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 29.13,

29.24, 29.40, 29.71, 29.72, 30.01, 31.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 37.10, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.50, 50.20, 50.30, 50.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.25, 51.32, 51.36, 51.37, 51.38, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.50, 52.61, 52.62, 52.72, 52.73, 55.11, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 65.23, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.60, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.33, 92.34, 93.05.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1580/2003. (31671)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 1544/03 од 06.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 002046 ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија, производство, услуги и транспорт Зулумоска Велика ГРАДЕШ ТРАНС увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Ужичка република" бр. 37.

Промена на лице овластено за застапување. Се брише лицето Зулумоски Ристо. Се именува Лажовска Лилјана.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1544/2003. (31674)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 1524/03 од 07.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 014157 ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за производство, промет и услуги ТЕМЕМЕЛЕ-2 ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, ул. "Kej 1-ви Мај" бр. 8.

Единствениот содружник на Трговското друштво за производство, промет и услуги ТЕМЕМЕЛЕ-2 ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, Темелкоски Илија, основано и регистрирано при ОС - Битола под рег. влошка 01014157?-8-01-000 и Трег. 229/02, врши промена на управителот на трговското друштво.

Му престануваат овластувањата за застапување на друштвото во земјата и надвор од неа на лицето Темелкоски Илија - досегашен управител и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување на друштвото во земјата и надвор од неа ќе биде лицето Бошкоски Киро од Прилеп - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1524/2003. (31678)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 1552/03 од 06.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 01007435?-8-12-000 и 007435 го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главнина на Градежното служно друштво ТЕКНИКА, Риза Реџеџи, ДООЕЛ експорт-импорт Кичево, ул. "Прилепска" бр. 115.

Градежното служно друштво ТЕКНИКА, Риза Реџеџи, ДООЕЛ експорт-импорт Кичево, ул. "Прилепска" бр. 115, согласно со законот за трговски друштва ја зголемува основната главнина за 920.000,00 денари и сега изнесува 1.236.200,00 денари.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1552/2003. (31681)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 1419/03 од 03.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 01537 го запиша во трговскиот регистар бришењето на Трговецот поединец за вршење на угостителски услуги Димитар Благоја Велејановски Битола, ТП Битола, ул. "Димче Лахчански" бр. 41/44.

Престанок со работа и бришење од трговскиот регистар на Трговецот поединец за вршење на угостителски услуги Димитар Благоја Велејановски ТП Битола.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1419/2003. (31685)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 1534/03 од 04.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 013533 ја запиша во трговскиот регистар промената на Друштвото со ограничена одговорност за производство и промет на алати, метални и пластични производи, трговија и услуги АЛАТНИЦА П.Б. ИНДУСТРИ - Охрид, ул. "15-ти Корпус" бр. 1.

Измена на договорот за Друштвото со ограничена одговорност за производство и промет на алати, метални и пластични производи, трговија и услуги АЛАТНИЦА П.Б. ИНДУСТРИ - Охрид.

Промена на лице за застапување на Друштвото со ограничена одговорност за производство и промет на алати, метални и пластични производи, трговија и услуги АЛАТНИЦА П.Б. ИНДУСТРИ - Охрид. Му престанува овластувањето за застапување на лицето Секулоски Димче и се брише од судскиот регистар. Лица овластени за застапување на друштвото и во надворешно-трговскиот промет се: Шикоски Борис и Јолакоска Мирјана - управител.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1534/2003. (31687)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 14/2003 од 25.11.2003 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на претприемачи "Деловен Центар" Кочани, со седиште на ул. "29 - ти Ноември" бб, Кочани.

Овластено лице за застапување на здружението е Благоица Сабоблевиќ-Стоименова од Кочани, ул. "Маршал Тито" бр. Б1/13, претседател на здружението.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на следните цели и задачи: заштита на правата на претприемачите од Општина Кочани, дефинирано со Уставот на Република Македонија; преземање на потребните активности за поддршка, унапредување и развој на претприемништвото во Општина Кочани како и допринос во целокупниот економски развој; воспоставување на квалитетна соработка со претставниците на локалната и државната власт изразена преку поделни министерства во РМ; обезбедување на стручна помош, информации, организирање на едукација на членовите на ЗП за поуспешно работење и развој на претприемаштвото во Кочани; обезбедување и соработка со претставници на деловни банки, развојни фондации и други финансиски институции преку кои може да се обезбедува финансиска поддршка во развој на претприемаштвото; воспоставување соработка со други НВО во регионот на РМ; градење на ад-хок локации со други НОВ, склучување на сојузи или регионални здруженија се со цел остварување на заедничките цели и задоволување на потребите на членовите на ЗП; воспоставување на соработка и градење на партнерски односи со локалните власти во Кочани; поврзување со здруженија од ист вид на пошироко ниво, на Балканот во Европа и светот; и членување во здружението.

Здружението на граѓани Здружение на претприемачи "Деловен Центар" Кочани, со седиште на ул. "29 - ти Ноември" бб, Кочани, стекнува својство на правно лице на ден 25.11.2003 година.

Од основниот суд во Кочани. (31853)

Основниот суд во Куманово со решение ЗГ. бр. 28/03 од 18.11.2003 година, го запиша во трговскиот регистар Хуманитарното - културно Здружение на граѓани "Хоризонти" од с. Романовце со седиште во с. Романовце - Куманово.

Се запишува Хуманитарно - културно Здружение на граѓани "Хоризонти" од с. Романовце со седиште во с. Романовце - Куманово, со скратен назив ХКЗГ "Хоризонти" во с. Романовце во регистарот на здружение на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под Рег. бр. 288.

Основни цели и задачи како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон остварување на хуманитарни цели со развивање на хуманоста, давање на материјална и друга помош на загрозени семејства, згрижување, прибирање помош во давање на секаква помош на незгрижени и напуштени деца, пружање на материјална помош за школување, медицинска помош на напуштени деца, младинци и изнемоштенни лица без надоместок, како и за развивање на културни цели преку учество на разни културни активности и подобрување на квалитетот на животот, промовирање на демократски вредности, чување и негување на природно, културно наследство во регионот и пошироко.

Хуманитарното - културно Здружение на граѓани "Хоризонти" од с. Романовце со седиште во с. Романовце - Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на ден 18.11.2003 година.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Куманово.

Од Односниот суд во Куманово. (31854)

Основниот суд во Куманово со решение ЗГ. бр. 27/03 од 23.10.2003 година, го запиша во трговскиот регистар Здружението на граѓани Ромска организација на жени од Македонија "Даја" Куманово, со седиште ул. "Иво Лола Рибар" бр. 46.

Се запишува промена на седиште на Здружението на граѓани Ромска организација на жени од Македонија "Даја" Куманово, со седиште во Куманово на ул. "Баджрам Шабани" бб, запишано во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при овој суд, со решение ЗГ. бр. 3/99 од 13.01.1999 година под Рег. бр. 31. Новото седиште на Здружението на граѓани Ромска организација на жени од Македонија "Даја" Куманово гласи: ул. "Иво Лола Рибар" бр. 46, и делува на подрачјето на град Куманово.

Од Односниот суд во Куманово. (31855)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 22/2003 година, се запишува здружението на граѓани под име: Друштво за развој на свеста и културата на љубовта „КОМАЈА“ – Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: остварување на најголем можен развој на сопствените потенцијали кои би го подобриле квалитетот на животот на потесната и пошироката околина (што резултира со разбуден, интензиван и исполнет живот), развивање на свеста за витинските потреби, предиспозиции, вредности и потенцијали на сопственото битие. Освестување и овладување на уште неоткриените способности во човекот, примена на стекнатите знаења и способности во активностите на сопственото секојдневие заради подобрување на квалитетот на својот и на животот на околината. Трагање по нови техники на духовен развој, како и користење на постоечките, а пред се, на интегралниот систем на коментите спиритуални методи. Поддржување на духовните настојувања и на единството на сите луѓе со добра волја, без оглед на нивниот пол, националност, вероисповест, општествен статус, расна припадност и т.н. Популаризирање на духовните настојувања и истражувања и на нивните резултати во јавноста. Развивање на личната екологија, живеење во склад со природата и со тоа поттикнување на глобалната еколошка свест.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 47, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Станка Стоименова од Охрид, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 47.

Од Основниот суд во Охрид. (31945)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Струмица, објавува со решение Ст. бр. 161/03 од 28.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт и трговија "ТРАЈ-ТРАНС" јтд Трајан Герасов и др. увоз-извоз Струмица, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип, со Трег. бр. 77/98 од 30.01.1998 година, регистарска влошка бр. 1-807-000-06, МБС 03000807 и 1-03000807-000-6, со жиро сметка број 2000000026488946, која се води во Стопанска банка АД Скопје главна филијала Струмица но одлучено е истата да не се спроведува, поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (31922)

Основниот суд во Струмица, објавува со решение Ст. бр. 182/03 од 25.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Јавно трговско друштво за превоз и трговија Сулејманов Мурат и др. јтд "СЕМА ШПЕД" Конче, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип, со Трег. бр. 146/98, регистарска влошка бр. 1-887-000-06, МБС 03000881, со жиро сметка број 200-000026570426, која се води во Стопанска банка АД Скопје, но одлучено е истата да не се спроведува, поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (31925)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 91/03 од 19.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производно - трговско и услужно претпријатие "ЕР" ДОО экспорт-импорт Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-44936, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки - Тетово, запишан при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Срег. бр. 414/95 од 24.01.1995 и со регистарска влошка бр. 1-57819-0-0-0.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно чл. 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (31927)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 177/03, отвори стечајна постапка над должникот Задруга за трговско, производно, услужна задруга "ФИЛ-ПРОМ" увоз-извоз Прилеп П.О. Прилеп, со седиште на ул. "Џане Илиоски" бр. 95, запишан во регистарска влошка бр. 2-574, со решение Срег. бр. 2344 од 14.11.1997 година, на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун, со жиро сметка број 300020000405-81, во Комерцијална банка - АД Скопје со Филијала Прилеп.

Стечајната постапка кон должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (31929)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 156/03 од 28.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Јавно трговско друштво за трговија и производство МАРТИН - ПРОМЕТ - СОКОЛОВ Драги и др. јтд увоз-извоз Кочани, со седиште на ул. "Тоце Делчев" бр. 10, со жиро сметка бр. 40400-601-27349 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, Одделение во Кочани.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31931)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 682/03 од 25.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должник Трговско друштво за транспорт и промет ПРОМШПЕД КОМЕРЦ Бахтијар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Локов" бр. 28/1-24 - Скопје, со жиро сметка број 300000000491729, при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска влошка број 020376507-8-06-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31595)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 678/03 од 26.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должник Претпријатие за производство, промет и услуги АЛВЕОЛИ - КОМЕРЦ экспорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 35/IV-18, со жиро сметка број 40100-601-270069 и регистарска влошка број 1-48574-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31597)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 583/03 од 26.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги СПЕКТРА Раде ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Маџари" бр. 50, со жиро сметка број 220401100033777 и регистарска влошка број 020169167-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31599)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 675/03 од 26.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, трговија, производство и услуги ФРИГО ГРУП ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Натанил Кучевишки" бр. 66а, со жиро сметка број 300000000887392 и регистарска влошка број 020404317-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31674)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 590/03 од 18.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги НЕФАТ - КОМЕРЦ Нехат ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, со седиште во с. Мојанци - Скопје, со жиро сметка број 260-0004839897-44, при АД Раodobанк Скопје и регистарска влошка број 02029355?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31717)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 606/03 од 27.11.2003 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за трговија и услуги БЛЈ КОМПАНИ Љубиша ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Тушинска“ бр. 16, Скопје, жиро сметка бр. 300000000545952 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02021119?-8-01-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува, се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31742)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 589/03 од 26.11.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот ТП Авто такси БА-ФИ Бафчар Ајдар Бекири Скопје, со седиште на ул. „Македонско косовска бригада“ бр. 3/15, со жиро сметка 320-0000000310-46 и регистарска влошка 02044968?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31743)

Основниот суд во Гевгелија, во совет составен од судијата Ванчо Мендизов како претседател на стечајниот совет во стечајниот предмет Ст. бр. 62/02 го објавува односно се закажува рочиште за расправање и одлучување за отворање на стечајната постапка над должникот ДОЈ-РАНСКО ЕЗЕРО АД Нов Дојран за 16.12.2003 во 12,30 часот во сала 9 при Основниот суд во Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31778)

Основниот суд во Гевгелија, во совет составен од судијата Ванчо Мендизов како претседател на стечајниот совет во стечајниот предмет Ст. бр. 52/02 го објавува односно се закажува рочиште за расправање и одлучување за отворање на стечајната постапка над должникот МАНДРА ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО ДООЕЛ Нов Дојран за 16.12.2003 во 11,30 часот во сала 9 при Основниот суд во Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31781)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 637/03 од 29.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот СА-

НАКОР Претпријатие за трговија и развој ДОО - Скопје, со седиште на ул. „Питу Гули“ бр. 55, со сметка број 40100-601-173862 кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје и регистарска влошка број 1-28224-0-0-0, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар, кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласна табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје. (31805)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 672/03 од 26.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство, промет и услуги ДАМЈАН - ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Радишанска“ бр. 19/1-7, со жиро сметка број 300000001604319 и регистарска влошка број 02049667?-8-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31821)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 208/03 од 08.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги ЗОМИ Панде ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Горѓи Карчев“ бр. 23/9, со жиро сметка број 200000029762211 и регистарска влошка број 02013024?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31820)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 561/03 од 20.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за транспорт, трговија и услуги ДЕЈСИН Златко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 80, со жиро сметка број 210-0557187101, при Тутунска банка АД Скопје и регистарска влошка број 02034127?-8-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31819)

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение Ст. бр. 91/03 од 10.11.2003 година отвори стечајна постапка над должникот ТД „МЕНС“ ДООЕЛ Охрид, со седиште во Охрид, ул. „Васил Главинов“ бр. 3 со број на жиро сметка 300-0100000251-10 при Комерцијална банка АД Скопје, самостојна филијала Охрид, со регистарска влошка 01014539?-8-03-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој се води при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Охрид. (31832)

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение Ст. бр. 102/03 од 10.11.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот ТДПТУ „ЦУТАР ТРЕЈД“ ДООЕЛ Охрид, со седиште во Охрид, ул. „Цар Самоил“ бр. 6 со број на жиро сметка 200000024099836 при Стопанска банка-Филијала Охрид со регистарска влошка 011080?-8-03-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој се води при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Охрид. (31835)

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение Ст. бр. 92/03 од 10.11.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот ТД „ТРГО ПРОИЗВОД“ ДООЕЛ Охрид, со седиште во Охрид, ул. „Васил Главинов“ бр. 16 со број на жиро сметка 530-0001000252-18 при Охридска банка АД Охрид со регистарска влошка 01005690?-8-03-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој се води при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Охрид. (31836)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 142/03 од 27.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец-поединец РЕСАЛ – ПРОМЕТ ТП Пакизе Зулфикар Дурмишова Штип, ул. „Пиринска“ бр. 83 со жиро сметка бр. 510-0000300313-09 кај Комерцијално Инвестициона банка АД – Куманово.

Отворената стечајна постапка се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Трговец-поединец Ресал-Промет ТП Пакизе Зулфикар Дурмишова Штип, ул. „Пиринска“ бр. 83, да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31839)

Отворената стечајна постапка со решение Ст. бр. 207/02 донесена од овој суд над должникот ДОО „МОНТИНГ“ – во стечај Битола се заклучува.

Должникот ДОО „Монтинг“ Битола се стекнува со правото непречено да располага со имотот што влегува во стечајната маса.

Се задолжува стечајниот управник на должникот да врши надзор врз спроведување на стечајниот план.

Решението да се достави до Одделот за регистрација на овој суд поради запишување во трговскиот регистар и катастарот.

Извод од решението да се објави на огласна табла во судот и во „Сл. весник на РМ“.

Од Основниот суд во Битола. (31843)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 154/03 од 25.09.2003 година, над стечајниот должник Друштво за трговија на големо и мало, увоз-извоз ЈУГО-ЕЛЕКТРО Илчо и др. Битола ДОО, со седиште на ул. „Петар Петровиќ Његош“ бр. 143, Битола, запишано во регистарска влошка бр. 01-009461 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, ПЕ Битола бр. 40300-601-18759, со дејност со шифра 52.45, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (31934)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 220/03 од 13.10.2003 година, над стечајниот должник Друштво за градежништво, сообраќај, трговија и услуги Мери Преслав Атанасовска „ГРАНД ПРОМЕТ“ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. „Драгорска“ бр. 76-а Битола, запишано во регистарска влошка бр. 01001972 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 500-0000000502-73 при Стопанска банка АД Битола, дејност 45.21/1, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (31937)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 224/03 од 14.10.2003 година, над стечајниот должник Друштво за трговија на големо и мало Трајан Атанасовски „БАЈКАН ПРОМЕТ“ Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. „Козара“ бр. 3, Битола, запишано во регистарска

влошка бр. 01002933 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-96333 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, ПЕ Битола, дејност со шифра 52.12, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (31940)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 166/03 од 10.10.2003 година, над стечајниот должник Трговец поединец за превоз Александар Благој Дервеновски „БУЦЕ“ Битола ТП, со седиште на ул. „Нико Фундали“ бр. 12, запишано во регистарска влошка бр. 01012908 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 500-0000002051-82 при Стопанска банка АД Битола, дејност со шифра 60.22, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (31942)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 150/03 од 28.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец ВАНЧО ВИТАН ГОРГИЕВ ТП Кочани, ул. „Павлина Вељанова“ бр. 66, Кочани, со жиро сметка бр. 40400-601-40552 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, Одделение во Кочани.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31943)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Бранка Анакиева од Кочани, ул. „Киро Кикенски“ бр. 13, Кочани, запишана во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение бр. П. Трег. бр. 593/02 од 17.07.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, промет и транспорт ЉУПЧО-ТРАНС ДООЕЛ Кочани, ул. „Македонска“ бр. 6, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (31844)

Ликвидаторот Јулијана Стојановска од Скопје, ул. „Вењамин Мачуковски“ бр. 3/18, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4377/99 година, објавува дека Друштвото за менаџмент, обука и консалтинг МЕНАЦЕНТ ЦЕНТАР Валентина ДООЕЛ Скопје бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 26/3-1, со жиро сметка бр. 200000029760174, отворена при Стопанска банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци, од последната објава.

Од ликвидаторот. (31875)

Ликвидаторот Павел Томашевски од Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 7/16, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2033/2003 година, објавува дека Друштво-

то за производство, трговија и услуги ЕЛА-ХОРИ-ЗОНТ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка бр. 200-0000362350-21, отворена при Стопанска банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена, од последната објава.

Од ликвидаторот. (31872)

Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3121/2003 година, објавува дека Друштвото КОМ ПТУРС ДОО Скопје, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 1/7, со жиро сметка бр. 30000001602379, отворена при Комерцијална банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена, од последната објава.

Од ликвидаторот. (31822)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште, сосопственост на Славко Весковски од Скопје со дел 1/1, заведен во Поседовен лист бр. 1389 за КО Драчево и тоа: К.П. 2851, ПЛ. 5, СК., в.м. „Велковски Круши“, култура нива, класа, површина 672 м².

Предметната недвижност се продава за купопродажна цена од 300 денари м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите и други лица што имаат првенствено право на купување, и лица чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. „Нице Планина“ бр. 16, Скопје. (31656)

Се продава земјоделско земјиште, сосопственост на Димовски Благоја, Димовски Димче од Скопје со дел 1/3, заведен во Поседовен лист бр. 2167 за КО Драчево и тоа: К.П. 2057/1, ПЛ. 5, СК. 13, в.м. „Чупријан“, култура нива, класа 4, површина 2832 м².

Предметната недвижност се продава за купопродажна цена од 300 денари м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите и други лица што имаат првенствено право на купување, и лица чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. „Нице Планина“ бр. 16, Скопје. (31659)

Се продава идеален дел од 6/12 од недвижен имот во Скопје, кој се наоѓа во КО Ново Село, Г. Петров, на К.П. бр. 412, план 2, на м.в. "Гола Гузица", нива од 3-та класа, со вкупна површина од 8.552м², евидентирано во ПЛ бр. 1010 за КО Ново Село, Г. Петров, како сосопственост на продавачот Кирил Панчевски, со живеалиште во с. Ново Село, Скопје, за продажна цена од 855.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување на посочениот недвижен имот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Папазов од Скопје, ул. "Торче Петров" бр. 22.

(31651)

Врз основа на Договор за обезбедување на побарување со засновање на договорен залог врз подвижни предмети (камиони), со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 512/03 од 13.11.2003 година, склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како заложен доверител и Друштво за транспорт и промет ШТУЗ Предраг ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. "Васил Драгомански" бр. 32, Куманово, како заложен должник, засновано е заложно право-регистралиран залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистралирано во Централниот регистар на 14.11.2003 година, со деловоден бр. 10120030001474. (31668)

Врз основа на Договор за обезбедување на побарување со засновање на договорен залог врз подвижни предмети (камиони), со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 519/03 од 18.11.2003 година, склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како заложен доверител и Друштво за транспорт, услуги и трговија на големо и мало ЈАФА-ТРАНС кое заложно право е регистралирано во Централниот регистар на 19.11.2003 година со деловоден број 10120030001503. (31670)

Врз основа на Договор за обезбедување на побарување со засновање на договорен залог врз подвижни предмети (камиони), со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 518/03 од 17.11.2003 година, склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како заложен доверител и Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ЛЕОНАРДО ДОО увоз-извоз Штип, со седиште на ул. "9-ти Мај" бр. 11, Штип, како заложен должник, засновано е заложно право-регистралиран залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистралирано во Централниот регистар на 21.11.2003 година со деловоден број 10120030001525. (31670)

Врз основа на Договор за обезбедување на побарување со засновање на договорен залог врз подвижни предмети (камиони), со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 529/03 од 21 ноември 2003 година, склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како заложен доверител и Друштвото за трговија и транспорт САЛЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз ДОО - Струмица, со седиште на ул. "Тимо Тренчев" бр. 20 во Струмица, како заложен должник, засновано е заложно право - регистралиран залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистралирано во Централниот регистар на 24.11.2003 година со деловоден број 10120030001534. (31673)

Врз основа на Договор за обезбедување на побарување со засновање на договорен залог врз подвижни предмети (камиони), со својство на извршна исправа, потвр-

ден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 524/03 од 20. 11.2003 година, склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како заложен доверител и Друштвото за транспорт, шпедиција, трговија и услуги АЛЕКСАНДАР-ВЕ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. "Гуро Салај" бр. 30 во Кавадарци, како заложен должник, засновано е заложно право - регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 21.11.2003 година со деловоден број 10120030001526. (31677)

Врз основа на Договор за обезбедување на побарување со засновање на договорен залог врз подвижни предмети (камиони), со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 527/03 од 21 ноември 2003 година, склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како заложен доверител и Друштвото за услуги, производство и трговија на големо и мало, експорт-импорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници и шпедиција КОМ-КОРД, Ристов Мијалчо и др. ДОО Радовиш, со седиште на ул. "Индустриска зона" бб во Радовиш, како заложен должник, засновано е заложно право - регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 24.11.2003 година со деловоден број 10120030001535. (31680)

Врз основа на Договор за обезбедување на побарување со засновање на договорен залог врз подвижни предмети (камиони), со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 523/03 од 20 ноември 2003 година, склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како заложен доверител и Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги НАЛЕ-ТРАНС ДОО експорт-импорт - Облешево, со седиште во с. Облешево, Кочани, како заложен должник, засновано е заложно право - регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 21.11.2003 година со деловоден број 10120030001524. (31682)

Над подвижните предмети: моторно возило-влекач, марка MERCEDES BENZ, тип 1935 LS, со број на шасија WDB65557315584474, со број на мотор 44294410605416, година на производство 1991, сила на моторот во KW (KS) 269, работна зафатнина 14618cm³, боја црвена 74/мет. сива 7F, со регистарски број SK-898-NH, кое возило е во исклучива сопственост и владение на залогодавачот што е видно од сообраќајната дозвола бр. МК0824850, издадена од ГУВР Скопје, под број 898-NH на 30.10.2003 година; специјална полуприколка, марка GOSA, тип FPPC 28/3 S, со броја на шасија NA000748, со број на мотор IIII, година на производство 1992, сила на моторот III KS, работна зафатнина IIII cm³, носивост 23.400 кг, боја сива 7F/црвена 72 и со регистарски број SK-190-JR, кое возило е во исклучива сопственост и владение на залогодавачот што е видно од сообраќајната дозвола број МК0618188, издадена од ГУВР Скопје, под број 190-JR на 05.12.2001 година, сопственост на заложниот должник Друштво за превоз, трговија и услуги БЕНИВЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Атанас Иљоски" бр. 7, запишано во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, со судска регистрација, регистарска влошка бр. 02040205?-8-01-000 на 23.11.2001 година и решение П. Трег. бр. 3447/2001, со број на деловен субјект (БДС) 5500974, видно од решението број 27-1531/1 од 19.03.2001 година од Државниот завод за

статистика на Република Македонија, заснован е залог со договор за залог во форма на нотарски акт ОДУ бр. 367/03 на 20.11.2003 година кај нотарот Косев Михаил во Скопје, во корист на заложниот доверител ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво Скопје, со седиште во с. Миладиновци, Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 13.813 ЕУР.(31823)

Над подвижните предмети: моторно возило-влекач, марка MERCEDES, тип 1735 S 38, со број на шасија WDB65512315551448, со број на мотор 442.944-10-584567, година на производство 1990, сила на моторот во KW (KS) 260, работна зафатнина на 14618cm³, боја бела 01, со регистарски број SK-208-EP, кое возило е во исклучива сопственост и владение на залогодавачот што е видно од сообраќајната дозвола бр. МК0667370, издадена од ГУВР Скопје, под број 208-EP на 26.09.2002 година; специјална полуприколка, марка GOSA, тип FPPC 34 K, со број на шасија VX2-2C34F3-RA001022, со број на мотор IIII, година на производство 1994, сила на моторот III KS, работна зафатнина IIII cm³, носивост 24.800 кг, боја бела 01/црвена 74 и со регистарски број SK-915-AK, кое возило е во исклучива сопственост и владение на залогодавачот што е видно од сообраќајната дозвола број МК0618213, издадена од ГУВР Скопје, под број 915-AK на 07.12.2001 година, сопственост на заложниот должник Друштво за производство, трговија, услуги, транспорт и шпедиција ВАРДАР ДЕСЕТ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 94/2-5, запишано во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, со судска регистрација, регистарска влошка бр. 02043322?-3-03-000 на 22.11.2001 година и решение Трег. бр. 4117/2001 и со број на деловен субјект (БДС) 5571405, видно од решението број 27-7917/1 од 30.11.2001 година од Државниот завод за статистика на Република Македонија, заснован е залог со договор за залог во форма на нотарски акт ОДУ бр. 365/03 на 19.11.2003 година кај нотарот Косев Михаил во Скопје, во корист на заложниот доверител ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво Скопје, со седиште во с. Миладиновци, Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 12.579 ЕУР. (31824)

Се продава нива, класа 3, на К.П. бр. 722, м.в. "Село", со површина од 4582m², во Имотен лист бр. 52 за КО Канатларци, сопственост на Малчевски Милован од с. Канатларци, Прилеп, за цена од 70.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (31856)

Над недвижениот имот во сопственост на Друштвото за транспорт и трговија СКОПСКО ЕКСТРА ДОО Кочани: деловен простор, на КП 12214, зграда 1, влез 39, приземје во м.в. "М. Тито" Блок Б со површина од 29 м², запишан во Имотен лист 13034 КО Кочани и над подвижен имот во сопственост на Друштвото за транспорт и трговија СКОПСКО ЕКСТРА ДОО Кочани: товарно возило, марка MAN, со рег. бр. ST-674-OI; товарно возило, марка VOLVO, со рег. бр. ST-993-OU; товарно возило, марка VOLVO, со рег. бр. ST-005-OR; полуприколка марка KRONE, со рег. бр. ST-802-OS; влекач марка VOLVO, со рег. бр. ST-659-OS; товарно возило марка VOLVO, со рег. бр. ST-910-OG, е засно-

ван залог од прв ред со нотарски акт кај нотарот Менче Златковска од Кочани, под ОДУ бр. 218/03 од 25.11.2003 година, во корист на заложниот доверител СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - Филијала Кочани, заради обезбедување на парично побарување на банката во износ од 90.000,00 ЕУР, кое произлегува од Договорот за инвестиционен кредит бр. 03/652/2 од 04.11.2003 година. (31921)

Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за трговија на големо, туристичко посредување, превоз во друмски сообраќај НАСИР ТУРИЗАМ - Абдулаќим експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар: автобус марка Волво со рег. таблица ГВ-606-БЕ, со број на шасија YV3-B10M6000005038; автобус марка Setra Kaesboehler, со рег.таблицы ГВ-746-ББ, со број на шасијата 162047, е заснован залог со Договор за засновање на регистриран невладетелски залог врз подвижни предмети со својство на извршна исправа заверен кај нотарот Филип Трифуновски од Гостивар, под ОДУ бр. 175/03 од 27.11.2003 година во корист на заложниот доверител Прокредит Банка АД-Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 20.000 евра. (31923)

Врз основа на Договор за залог врз подвижни предмети (со својство на извршна исправа), составен во форма на нотарски акт од нотарот Васил Кузманоски од Охрид, под ОДУ книга П реден број 735/03 од 24.11.2003 година склучен помеѓу "ИНВЕСТБАНКА" АД Скопје, со седиште на ул. "Македонија" бр. 9-11 во Скопје, како заложен доверител и Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, производство и услуги "ГОНИ-ТЕКС" ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Бутелска" бр. 19 во Скопје, како заложен должник, е засновано заложно право-регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети сопственост на заложниот должник Трговско друштво за вработување на инвалидни лица, производство и услуги "ГОНИ-ТЕКС" ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 28.11.2003 година со деловоден број 10320030000139, а за обезбедување на Договор за деловна соработка-вршење финансиски работи број 5801 од 12.11.2003 година во износ од 9.300.000,00 денари. (31926)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Бесвица, парцела број 123 во место викано "Полего" нива со површина од 1719 м² во Катастарска општина Бесвица, сопственост на Бинов Данаило од с. Бесвица, Неготино. Цена на продажба 5.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. Јане Сандански" бр. 3. (31928)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Горни Дисан: парцела број 297 во место викано "Капините" интензивно лозје со површина од 3963 м² во Катастарска општина Горни Дисан, сопственост на Петров Крсто од с. Глишиќ, Кавадарци, цена на продажба 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република

Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. Јане Сандански" бр. 3. (31930)

Се продава земјоделско земјиште – парцела К.П. бр. 1602 на м.в. „Ограѓе“ неплодно во површина од 180 м², заведена во Поседовен лист број 699 за КО Велушина – сопственост на Божо Гаговски од Битола, ул. „С. Брбевски“ бр. 3. За цена од 9.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за земјоделското земјиште полагаат првенствено право на купувањето на земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Веселинка Дербанова – Крстевска, ГРОЗД Л-5 Битола. (31932)

Се продава земјоделско земјиште – парцела К.П. бр. 3215, план 009, скица 027 на м.в. „Шерорница“ катастарска култура 16 000 (пасиште) класа 1 во површина од 2.302 м², заведена во Имотен лист број 222 лист „Б“ за КО Црно Буки – сопственост на Љубе Момировски од Битола, ул. „Климент Охридски“ бр. 23/30, за цена од 25.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за земјоделското земјиште полагаат првенствено право на купувањето на земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Веселинка Дербанова – Крстевска, ГРОЗД Л-5 Битола. (31935)

Се продава земјоделско земјиште: КО Кавадарци 1 (вон), К.П. бр. 3392, план 004, скица 004, м.в. „Краиште“, култура-лозје, класа 3, со вкупна површина од 2.328 м²; КО „Кавадарци 1 (вон)“, К.П. бр. 3393, план 004, скица 004, в.м. „Краиште“ култура-лозје, класа-3, со вкупна површина од 878 м² и КО „Кавадарци 1 (вон)“, К.П. бр. 3394, план 004, скица 004, в.м. „Краиште“, култура-шума, класа 3, со вкупна површина од 843 м²; сопственост на Фердинанд Росомански од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 302 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарциев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци. (31938)

Се продава: нива на К.П. број 42 во м.в. „Могила“, класа 3, во површина од 2394 м², нива на К.П. бр. 229 во м.в. „Могила“, класа 3, во површина од 3379 м², нива на К.П. бр. 741/1 во м.в. „Подумје“, класа 4, површина 3142 м², нива на К.П. бр. 783 во м.в. „Коњарски пат“ класа 3, површина 2854 м², ливада на К.П. 784 м.в. „Коњарски пат“, класа 3, површина 955 м², нива на К.П. бр. 863, м.в. „Могила“, класа 3, површина 2084 м², нива на К.П. 1019, м.в. „Коњарски пат“ класа 3, површина 2445 м², сето во

Пл. бр. 237 за КО Сеникос и нива на Қ.П. бр. 3652, м.в. „Д.Лозја“ класа 3, површина од 1100 м² по Пл. бр. 146 за КО Долнени, сите сопственост на Здравески Борис, с. Сенокос, за вкупна сума од 60.000,00 денари.

Се повикуваат евентуалните заеднички сопственици, сосопственици, како и сопствениците кои граничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на оваа понуда во „Службен весник на РМ“, да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 2, Прилеп. (31941)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива 3 класа, построена на К.П. бр. 796/03, м. в. „Монополско“, со површина од 1000 м², во КО Петровец, сопственост на продавачот Пешовски Љупчо од Скопје, ул. „Палмиро Тољати“ бр. 2/1-15, за купопродажна цена од 240,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, соосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. „Беласица“ бб, Скопски саем - Скопје. (31947)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните

документи:

Пасош бр.1929005 издаден од СВР-Скопје на име Алиовски Веби, с. Црн Врв, Скопје. (31815)

Пасош бр.1735383 издаден од СВР-Скопје на име Руфат Љатиџи, ул. "Дижонска" бр. 32, Скопје. (31816)

Пасош бр.725817 издаден од СВР-Скопје на име Наумовски Вангел, ул. "Манапо" бр.4/2/11, Скопје.

Пасош бр.1763508 издаден од СВР-Скопје на име Усејин Нусрет, с. Студеничани, Скопје. (31830)

Пасош бр. 1691176/01 издаден од СВР-Скопје на име Емин Емини, с. Крушопек, Скопје. (31831)

Пасош бр. 1151628 издаден од СВР-Валандово на име Миленковска Аница, ул. "Првوماјска" бр. 2/18, Валандово. (31833)

Пасош бр. 1405140 издаден од СВР-Велес на име Пракицов Тодор, ул. "О. Мартинов" бр. 35, Велес.

Пасош бр. 1219150 издаден од СВР-Скопје на име Мифтар Беџим, ул. "Н. Петров" бр. 26, Скопје.

Пасош бр. 909178/96 издаден од СВР-Скопје на име Ерхан Дурак, ул. "А. Бујнов" бр. 51, Скопје.

Пасош бр.744435/95 издаден од СВР-Скопје на име Михаило Челебиќ, ул. "Н. Карев" бр. 9/10, Скопје.

Пасош бр. 764880/95 издаден од СВР-Скопје на име Драгица Челебиќ, ул. "Д. Груев" бр. 3/2-12, Скопје.

Пасош бр.1485404/00 издаден од СВР-Тетово на име Сулејмани Арбен, с. Н. Село 1, Тетово. (31848)

Пасош бр. 942475/96 издаден од СВР-Скопје на име Муамет Мехмедов, с. Грушино, Скопје. (31850)

Пасош бр. 1526297/01 издаден од на име Мемеди Мејзин, с. Балин Дол, Гостивар. (31869)

Пасош бр. 1359884 на име Исмајлоски Сеат, ул. "ЈНА" бр. 57, Струга. (31871)

Пасош бр. 1412160/00 на име Истреџи Фатос, с. Велешта, Струга. (31881)

Пасош бр. 1494233 на име Ристески Наум, ул. "Егејска" бр. 124, Прилеп. (31883)

Пасош бр. 1300302/99 на име Станоевски Миле, нас. "Скрљава", Крива Паланка. (31884)

Пасош бр. 0262768 на име Весели Зумрут, ул. "Дојранска" бр. 34, Битола. (31885)

Пасош бр. 662860 на име Трпчески Никола, ул. "А. Гушо" бр. 39, Охрид. (31887)

Пасош бр. 1446108/00 издаден од СВР-Скопје на име Шабани Идавер, с. Студеничани, Скопје. (31879)

Пасош бр. 1649968 издаден од СВР-Велес на име Асанов Сизгун, ул. "Родна Ивева" бр. 119, Велес.

Пасош бр. 1396818/00 издаден од СВР-Скопје на име Стоименов Горан, ул. "Р.Кончар" бр.10, Скопје.

Пасош бр. 0001893 издаден од Министерство за надворешни работи-Скопје на име Опашинова Маријана, ул. "О. Николов" бр. 29/12, Скопје. (31913)

Пасош бр. 1231055 издаден од СВР-Скопје на име Опашинова Маријана, ул. "О. Николов" бр. 29/12, Скопје.

Пасош бр. 1010872 издаден од СВР-Скопје на име Африм Вајденбрух, ул. "391" бр. 23, Скопје. (31946)

Пасош бр.1457609 издаден од СВР-Скопје на име Исеини Артан, ул. "2-ра Македонска бригада" бр. 24/1, Скопје.

Пасош бр.1778622 издаден од СВР-Тетово на име Адилџи Мусли, ул. "195" бб., Тетово. (31950)

Пасош бр.1780464 издаден од СВР-Тетово на име Адилџи Алмир, ул. "195" бб., Тетово. (31951)

Пасош бр.1243986 издаден од СВР-Скопје на име Јусуф Мина, ул. "Бигла" бр. 8, Скопје. (31953)

Пасош бр. 1679248/01 издаден од СВР-Скопје на име Ризвановиќ Ајет, с. Батинци, Скопје. (31957)

Пасош бр. 1786156 на име Делиевска Билјана с. Градошорци, Струмица.

Чекови од тековна сметка бр. 2767051 од 1101505 до бр. 1101509 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Спијровска Лимба, Скопје. (31768)

Чекови од тековна сметка бр.4888681 од бр. 14001-435625 до бр.14001435632 издадени од Комерцијална банка на име Ахмети Флора, Скопје. (31825)

Чек од тековна сметка бр. 10992-05 со бр. 0001740156 издаден од Македонска банка АД Скопје на име Сузана Цолева, Скопје. (31841)

Чекови од тековна сметка бр. 9806456 од бр. 6008125 до бр. 6008135 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димовска Виолета, Скопје. (31878)

Чекови од тековна сметка бр. 5698966 од бр. 6037855 до бр. 6037861 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димовски Цветан, Скопје. (31880)

Чекови од тековна сметка бр. 2379644 од бр. 7436028 до бр. 7436042 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Елизабета Саздовска, Скопје. (31915)

Чек од тековна сметка бр. 12503094 со бр. 1900008-4953 издаден од Комерцијална банка на име Рикалоска Наташа, Скопје. (31952)

Работна книшка на име Верица Зафировска Атанасова, Скопје. (31811)

Работна книшка на име Јакимоска Јулијана, с. Брждани, Кичево. (31813)

Работна книшка на име Пешевска Валентина, с. Клевоче, Куманово. (31814)

Работна книшка на име Сашо Мијалков, ул. "Д. Драганов" бр. 15, Куманово. (31817)

Работна книшка на име Марин Гугушовски, Берово.

Работна книшка на име Борче Блажевски, ул. "Пиринска" бр. 134, Штип. (31863)

Работна книшка на име Петреска Катерина, Прилеп.

Работна книшка на име Сејхан Алија, с. Сарај, Скопје. (31886)

Работна книшка на име Мачевска Анкица, Скопје.

Работна книшка на име Зајкова Оливера, ул. "Б. Радикевиќ" бр. 35, Битола. (31893)

Работна книшка на име Реџеџи Неџми, с. Отља, Куманово. (31894)

Работна книшка на име Валентина Тодоровска, Делчево. (31896)

Работна книшка на име Димитров Драган, с. Бигла, Делчево. (31897)

Работна книшка на име Драган Јанев, ул. "Р. Кратовче" бр. 6, Кочани. (31898)

Работна книшка на име Блажо Илиевски, с. Давидово, Гевгелија. (31900)

Работна книшка на име Алиса Зекири, ул. "Средорек"
бр. 104, Куманово. (31906)

Работна книшка на име Мирчовски Слафчо, Берово.
Работна книшка на име Кире Лазаров, ул. "Б. Горев"
бр. 104/25, Велес. (31910)

Работна книшка на име Милованоска Лила, Мак.
Брод. (31911)

Работна книшка на име Марковска Александра,
Скопје. (31916)

Работна книшка на име Ингилизовска Сузана,
Скопје. (31920)

Работна книшка на име Ѓорѓева Елизабета, Скопје.
Воена книшка на име Антонио Станковски, Скопје.
Воена книшка на име Драган Пуцковски, Скопје.
Воена книшка на име Мадис Христос, ул. "Б. Горев"
бр. 127/2/13, Велес. (31865)

Свидетелство од 4 одделение на име Нухији Авни, с.
Д. Бањица, Гостивар. (31812)

Свидетелство од 8 одделение на име Јанакиева
Јасминка, Пехчево. (31818)

Свидетелство бр. 86 за положен испит издадено од
ЕМУЦ "Никола Тесла" на име Трајковиќ Миле, Скопје.
Свидетелство од 8 одделение на име Синани Шеваљ,
с. Групчин, Тетово. (31859)

Свидетелство на име Арсов Здравков Тони, ул. "А.
Трајчев" бр. 22, Св. Николе. (31862)

Свидетелство на име Латифов Самет, Велес. (31864)

Свидетелство на име Милески Винко, с. Луково,
Струга. (31899)

Свидетелство од 8 одделение на име Гани Абдил-
менаф, с. Боговиње, Тетово. (31905)

Свидетелство од 8 одделение на име Гоцевска
Славјанка, с. Тработивиште, Делчево. (31908)

Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од МУЦ
"Др. Панче Караѓозов"-Скопје на име Марина Марков-
ска, Скопје. (31909)

Свидетелство од 8 одделение на име Илјаз Изети,
Тетово. (31912)

Свидетелство за завршено ССС издадено од ЦПР -
Скопје на име Јусуф Невзат, Скопје. (31954)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "11-ти
Октомври"-Скопје на име Филип Георгиевски, Скопје.
Индекс бр.1081 издаден од Медицински факултет на
име Сузана Арбутина, Скопје. (31949)

Диплома за завршено средно училиште издадена од
АСУЦ "Б. Петрушевски" на име Трајковиќ Миле, Скопје.
Диплома на име Тодорова Наташа, с. Злеово,
Радовиш. (31858)

Диплома издадена од ДСУ "Арсение Јовков"-Скопје
на име Танчев Димитар, Скопје. (31904)

Воена легитимација на име Стојов Димче, ул. "В.
Главинов" бр. 14, Кочани. (31861)

Здравствена легитимација бр. 498661-00 на име
Јованоска Вера, ул. "А. Јованоски" бр. 15, Охрид.
Даночна картичка бр. 4030002458714 издадена од
Управа за јавни приходи-Скопје на име АРТ улица 26
ДООЕЛ, Скопје. (31882)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни
приходи на име БРОЗД СИСТЕМ, Радомир Божинов-
ски, Куманово. (31889)

Даночна картичка бр. 4023995103405 издадена од
Управа за јавни приходи на име Атанасов Спасо, с.
Јаргулица, Радовиш. (31890)

Даночна картичка сер. бр. 0148129 издадена од
Управа за јавни приходи на име Верка Мирчева, ул.
"Дрварска" бр. 4, Струмица. (31891)

Даночна картичка бр. 4030001413695 издадена од
Управа за јавни приходи-Скопје на име Скрин - нет
ДОО, Скопје. (31918)

Даночна картичка бр. 5030991133571 издадена од
Управа за јавни приходи-Скопје на име Клима уреди
"Елита", Скопје. (31919)

Даночна картичка бр. 4030001410998 издадена од
Управа за јавни приходи-Скопје на име Монета-Шпед,
Скопје. (31955)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10, 13 став 1 алинеја 1, член 14
став 1 и од член 16 до 32 од Законот за јавни набавки
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98,
50/01, 2/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на
Службата за општи и заеднички работи на Владата на
Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАБОТИ ВО РАБОТНИ ПРО- СТОРИИ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
 - 1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија, ул. „Железничка“ бб - Скопје.
 - 1.2. Предмет на набавка е изведување на молеро-
фарбарски работи во работни простории во органите на
Државната управа согласно со Предмер.
 - 1.3. Предмерот од точка 1 на ова барање, може да
се подигне во Службата, секој работен ден од 11 - 14
часот без надомест.
 - 1.4. Материјалите со кои ќе се извршува набавката
треба да се во согласност со пропишаните стандарди или
со стандардите прифатени од Република Македонија.
 - 1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица.
 - 1.6. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик, во согласност со Законот за јавни набавки.
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
 - 2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и
седиштето на понудувачот.
 - 2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-
водителот на материјалите.
 - 2.3. Понудата треба да содржи единечна цена по по-
зиции и вкупна цена со сите трошоци, вклучувајќи ја
вредноста на материјалите, транспортот, данокот на
додадената вредност и други трошоци.
 - 2.4. Понудата треба да содржи рок и начин на пла-
ќање.
 - 2.5. Понудата треба да содржи рок за извршување
на набавката.
 - 2.6. Понудата треба да има рок на важност.
 - 2.7. Понудите од странските понудувачи треба да
бидат преведени на македонски јазик.
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот треба да ја достави след-
ната документација.

 - 3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар
во оригинал или фотокопии заверено кај нотар, за еко-
номската и финансиската способност на понудувачот.
Странскиот понудувач треба да достави ревизорски
извештај од странска реномирана ревизорска институ-
ција, регистрирана за вршење на ревизија кој треба да
содржи податоци за вкупното економско работење на
странскиот понудувач во последните три години, пре-
веден на македонски јазик и заверен кај нотар.
 - 3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки.
 - 3.3. Потврда од надлежен суд дека не е отворена
постапка за стечај или ликвидација.
 - 3.4. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна
пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на
дејност.
 - 3.5. Извод од регистрација на дејност.

Наведените документи, освен изводот од регистра-
ција на дејност, не смеат да бидат постари од 6 месеци
и истите треба да се во оригинал или во фотокопии за-
верено кај нотар.

3.6. Доказ за техничката способност на понудувачот:
- Список на извршени набавки од овој или сличен вид и називи на корисниците на услугите во последните три години; и

- Кадровска екипираност, стручно технички компетенции и расположива опрема.

3.7. Понудувачот треба да приложи писмено овластување за претставникот на понудувачот за учество на јавното отворање.

3.8. Понудувачите треба да достават изјава дека ќе користат квалитетни материјали во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди прифатени од Република Македонија.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере според следните критериуми:

- цена	40 поени,
- рок на изведување	40 поени,
- квалитет	10 поени,
- рок за плаќање	10 поени.

Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан и заверен од понудувачот.

5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето во весниците „Дневник“, „Утрински весник“ и во „Службен весник на РМ“.

Во случај на неистовремено објавување на овој повик важи рокот од објавувањето во последното средство за јавно информирање.

5.4. Доставувањето на понудите може да се изврши преку пошта на адреса Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија ул. „Железничка“ бб, со предавање во архивата на Службата или со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 19.12.2003 година, во 11 часот во просториите на Службата, ул. „Железничка“ бб - Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок ќе се сметаат за задоцнети, а оние кои не се изработени според барањата од овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој повик нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат во Службата на телефон: 3 123-238 и 3 213-405.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 и 38 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 2/02), Комисијата за јавни набавки на Општина Центар-Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 2/03 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувачот на јавниот повик е Општина Центар-Скопје, ул. „Михаил Цоков“ бб.

2. Предмет на Ограничениот повик бр. 2/2003 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на изведба на следните видови работи на подрачјето на Општина Центар за 2004 година:

а) проектирање, површни, реконструкција и санација на јавни сообраќајни површини: сообраќајници, тротоари, паркиралишта, спортски и детски игралишта, пешачки патеки и други јавни површини со завршен асфалтен слој/асфалт, бетон, тврдо лиен асфалт и други материјали/;

б) Проектирање и изградба на тротоари, пешачки патеки, јавни паркиралишта и други јавни површини со завршен слој од префабрикувани бетонски елементи, мермерни плочи и друг вид на градежни материјали кои се применуваат за поплучување;

в) проектирање, изградба и реконструкција на објекти;

г) проектирање и изградба на инфраструктурни системи: водоводна, хидрантска, канализациона /атмосферска и фекална/ и топлификациона примарна и секундарна мрежа;

д) проектирање, изградба и реконструкција на јавното осветлување и проектирање, реконструкција и изменување на НН-електрична мрежа;

ѓ) одржување на јавното осветлување;

е) набавка на материјали за одржување на јавното осветлување;

ж) проектирање, изградба и реконструкција на јавни зелени површини и нивно одржување;

з) изработка спортски реквизити / кошеви и голови/, детски реквизити/ лулашки/, урбана опрема/ клупи, корпи за отпадоци и заштитни огради/.

с) изработка на урбанистички планови за подрачјето на Општина Центар;

и) вршење ревизија на урбанистички планови;

ј) расчистување и транспорт на комунален отпад, градежен шут и друг вид на отпад до одредена депонија на подрачјето на Општина Центар;

к) одржување на јавни површини: сообраќајници, пешачки патеки и тротоари во зимски услови/ чистење на снег и набавка, чување и посипување на сол/.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 36 од Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Општина Центар има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите /претквалификација/, преку приложената документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на работите што се предмет на набавката/ поз.а: поз.б: поз.в: поз.г: поз.д: поз.ѓ: поз.е: поз.ж: поз.з: поз.с: поз.ј: и поз.к.

2. Набавувачот до квалификуваните понудувачи од утврдена листа ќе достави барање за поднесување понуди за извршување на работи предвидени со Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општината Центар за 2004 година, Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на сервисни и станбени улици и Програма за јавно осветлување на подрачјето на Општина Центар за 2004 година, според динамика утврдена од набавувачот.

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, односно извршуваат градежни работи, своето учество на јавниот повик можат да го пријават врз основа на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени со членот 38 од Законот за јавни набавки.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите со пријавата за понудата ги доставуваат следните документи:

- документ за техничко-технолошки бонитет; расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката, досегашно искуство /референтна листа/ и стручен кадар /квалификација и број/ за извршување на набавката; /менаџерска способност/;

- документ за економско-финансиски бонитет;
- потврда дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејноста;
- потврда за регистрација на претпријатието за вршење на дејноста;
- потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- документ за издадено овластување за изработување на урбанистички планови од Министерството за транспорт и врски /лиценца/;
- документ за издадено овластување за вршење на ревизија на урбанистички планови.

Документот за техничко-технолошки бонитет треба да се однесува за видот на работата /позиција а; поз б; поз в; поз г; поз д; поз е; поз ж; поз з; поз с; поз и; поз ј; и поз к;/ од предметот на набавката за која понудувачите даваат своја понуда.

Документот за издадено овластување за изработување на урбанистички планови се однесува на точка „s“.

Документот за издадено овластување за вршење на ревизија на урбанистичките планови се однесува на точката „и“.

Понудувачите можат да дадат понуда се една или повеќе позиции од предметот на набавката.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во оригинал или копија заверена од нотар во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака не отворај, бројот на јавниот повик и позицијата за која се дава понуда. Пликот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

3. Рокот за прием на документацијата изнесува 21 ден од денот на објавувањето во средствата за информирање и во “Службен весник на РМ”.

4. Документацијата се доставува до набавувачот: Општина Центар - Скопје, ул. “Михаил Цоков” бб.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот како и некомплетната документација, нема да се разгледува.

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон: 3163-917 и 3237-713 - Општина Центар - Скопје.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18, 19 и 20 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ” бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Општина Кавадарци, Локална самоуправа, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 34/2003

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Набавувач:

- Општина Кавадарци - Локална самоуправа со седиште на ул. “Маршал Тито” бб, Кавадарци.

1.2. Предмет на набавката.

Изведување на градежно занаетчиски работи за довршување на атмосферска канализација и дел од фекална канализација на потегот од П-108 до П-107 (заобиколница) и други интервенции во комунални објекти и локални патишта.

1. Изградба на атмосферска канализација.

2. Изградба на фекална канализација.

1.3. Вид и количина:

Дадено во тендерска документација.

1.4. Посебни услови:

1.4.1. Начин на плаќање со компензација;

1.4.2. Период за изградба е 30 дена;

1.4.3. Динамика на плаќање - по завршување на работите со компензација.

1.5. Критериум за избор на најповолен понудувач:

- цена 50 бода;
- рок на извршување на работите 5 бода;
- техничка способност-референци 5 бода;
- кадровска структура 5 бода;
- техничка опременост 5 бода;
- начин на плаќање 30 бода;

вкупно 100 бода.

1.6. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик во последно средство за јавно информирање.

1.7. Рок на важност на понудата е: 90 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.8. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски, правни и физички лица.

1.9. Набавувачот го задржува правото, исполнувањето на предметната набавка да го подели на повеќе понудувачи.

1.10. Секој од понудувачите може да достави и делумна понуда односно посебна понуда за секоја од позициите наведени во тендерската документација.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација, односно техничката спецификација на работите може да се подигне во архивата на Општина Кавадарци - Локална самоуправа, соба број 33, секој работен ден.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендерската документација е неповратен и изнесува 3.000 денари, на жиро сметка број 300040000011868, даночен број 4011998110781 депонент Комерцијална банка АД Скопје, Подружница Кавадарци.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудите се доставуваат на следниот начин:

- Во еден надворешен плик на кој на средината се назначува адреса на набавувачот, а во левиот горен агол стои ознаката “не отворај” и број на повикот, се приложуваат два затворени и запечатени плика.

- Едниот од внатрешните пликови ја содржи понудата и носи назнака “понуда”, а другиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката “документација”.

3.2. Во пликот “понуда” да се приложи:

- Името, адресата и седиштето на понудувачот;
- Единечни цени за секоја позиција од спецификацијата и вкупна цена;
- Референци - список на извршени работи (објекти) во последните три години;
- Техничка опременост - опис на технички постројки и машини со кои располага;
- Кадровска структура - посочување на степенот на образование на лицата кои ќе бидат задолжени за водење и контрола на работите;
- Начин на плаќање;
- Рок за извршување на работите.

3.3. Во пликот “документација” да се приложи:

- Извод од регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка безбедност-забрана за вршење на дејност, согласно член 26 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколу се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Оригиналниот примерок, треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите треба да се достават во архивата на Општина Кавадарци - Локална самоуправа или преку пошта на адреса ул. "Маршал Тито" бб.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и кои не се изработени според пропозициите на набавката со прибирање на понуди и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши наредниот работен ден по завршувањето на отворениот повик, во просториите на набавувачот во 12,00 часот, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 412-201 или 416-107, со лицето Драгослав Симоновиќ.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02-пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Јавното сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03/2003

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

I.1. Набавувач: Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ, со седиште во Скопје, бул. "Александар Македонски" бр. 10.

I.2. Предмет на набавката: осигурување на имот на ЈСП СКОПЈЕ во траење од една година сметано од денот на потпишувањето на договорот и тоа:

- а) Осигурување од основни ризици на:
 - Градежни објекти и целокупната опрема во градежниот објект од пожар и некои други опасности;
 - Машини, машински справи, апарати, инсталации и механичка опрема од кршење и некои други опасности;
 - Електронски сметачи, процесори, персонални компјутери од пожар и некои други опасности (кражба и расипување);
 - Осигурување од провална кражба и разбојништво;
 - Осигурување-кршење стакло;
- б) Каско осигурување на моторни возила (со франшиза од 205 Е), со вклучен ризик кражба;
- в) Осигурување на моторни возила од одговорност за штети на трети лица;
- г) Осигурување на патници во јавниот сообраќај од последици од несреќен случај;
- д) Факултативно осигурување од дополнителни ризици (земјотреси, поплава, порој и висока вода).

Набавката е делива по точките а), б), в), г) и д).

I.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност, пропишана со прописите за осигурување.

I.4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

II.1. Тендерската документација (спецификација) може да се подигне во ЈСП СКОПЈЕ-Дирекција, Скопје-Служба за набавки, соба бр. 13, секој работен ден од 10,00-13,00 часот.

II.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничката документација е неповратен, изнесува 6.000,00 денари и се уплатува при подигање на документацијата во благајна или на жиро сметка 300000000232933 даночен број 4030955261454, депонент на Комерцијална банка-Скопје.

II.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендерската документација ќе имаат право да поднесат понуда.

III. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

- III.1. Име и адреса на понудувачот;
- III.2. Обемот на покрите на осигурувањето со наброени ризици, одделно за објектот, опремата и возилата;
- III.3. Висина на стапката на осигурувањето на предметот на осигурување изразено во проценти (промили) поделно по предметот на осигурување;
- III.4. Бонификации-попусти по разни основи, по предметите на осигурување;
- III.5. Начин, услови и рок на плаќање на премијата;
- III.6. Рок на исплата на штетите;
- III.7. Рок на важност на понудата.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

IV.1. Документација за регистрација на друштвото за осигурување и тоа:

- акт за основање на друштвото;
- дозвола за вршење на работи за осигурување;
- решение за упис во трговскиот регистар.

IV.2. Документ за бонитет од Централниот регистар.

Странскиот понудувач треба да достави ревизорски извештај од реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, кој треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години, преведени на македонски јазик и заверени од нотар.

IV.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

IV.4. Доказ од судската евиденција дека не е отворена стечајна постапка или ликвидација.

IV.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста.

Документите од точка 4 не смеат да бидат постари од шест месеци и треба да се достават во оригинален примерок или копија заверена на нотар.

V. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- Понудувачот треба да достави референца на компанијата;
- Доказ за реосигурување.

VI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

	бодови
- висина на премиска ставка	50,
- обем на покрите за осигурување	10,
- попусти по сите основи	20,
- рок и начин на плаќање на премијата	10,
- рок на исплата на оштетено побарување	10.
Вкупно бодови	100

VII. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рокот на отворениот повик е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот повик во последното средство за јавно информирање ("Дневник" и "Службен весник на РМ").

Понудувачите, согласно со член 57 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален печатен примерок, кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

Понудите што не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Понудите и другата документација се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се изготвени според ова барање нема да се разгледуваат.

Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 24.12.2003 година во 11,00 часот во просториите на дирекцијата на ЈСП СКОПЈЕ; во салата за состаноци.

Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите можат да се достават преку пошта на адреса: бул. "Александар Македонски" бр. 10, Скопје или да се предадат во архивата на ЈСП СКОПЈЕ-Дирекција, најдоцна до 24.12.2003 година до 11,00 часот, со обезбедување на доказ за датумот на предавање на понудата.

За подетални информации понудувачите можат да се обратат на тел.: 02 3174-264 лок. 146 од 11,00 до 14,00 часот во работни денови.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-239/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЛАДА НИВА 1.7И

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-239/2003 е А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на нови теренски возила "ЛАДА НИВА 1.7И".

Количина: 10 (десет) возила.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно ЗЈН.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да содржи: производител, марка, тип, основни технички карактеристики.

2.3. Понудата треба да содржи единечна цена изразена во ЕУР без ДДВ.

Данокот на додадена вредност треба да биде посебно искажан на вкупната вредност на понудата.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизната берза.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на возилото.

2.6. Понудата треба да содржи гаранција за возило (каросериска и механичка).

2.7. Понудата треба да содржи година на производство, сервис и обезбеденост со резервни делови.

2.8. Понудите од странските понудувачи (документацијата и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки. Странските понудувачи треба да достават ревизор-

ски извештај од странска реномирана ревизорска институција, која е регистрирана за вршење на ревизија со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

4.1. Цена - 85 поени;

4.2. Начин на плаќање - 10 поени;

4.3. Рок на испорака - 5 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Рокот за доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.2. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 19.12.2003 година во 11 часот, во просториите на А.Д. "ЕСМ", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, и оние кои ја немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на ЈП Македонски железници, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-1652/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРОДАЖБА НА РАСХОДОВАНИ (КАСИРАНИ) ОСНОВНИ СРЕДСТВА – ТОВАРНИ ВАГОНИ И ЛОКОМОТИВИ СО ПОМИНАТ РОК НА РЕВИЗИЈА, ВО СОСТОЈБА ВО КОЈА СЕ НАОГААТ ПО ТИПОВИ И СЕРИИ ПРЕКУ ДОСТАВУВАЊЕ НА ПИСМЕНИ ПОНУДИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Продавач:

- ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, ул. „Железничка“ бр. 50б.

1.2. Предмет на продажба:

Марка и тип на вагони и локомотиви	Товарни Gbs	Дизел електрични локомотиви серија 661
Количина	119	8
Почетна единечна цена	900,00 Евра	136,000,00 Евра

Марка и тип на вагони и локомотиви	Дизел електрични локомотиви серија 642	Дизел хидроул. локомотиви 732/734	Дизел моторен Воз 712/16/14
Количина	2	4	2
Почетна единечна цена	96,000,00 Евра	32,000,00 Евра	197,000,00 Евра

- Понудените вагони се со помината ревизија, не исправни и некомплетни, додека локомотивите се неисправни, некомплетни но со сите агрегати и помошни уреди.

- Место положба на вагоните и локомотивите е франко станица на ЈП МЖ, каде се вагоните сега или франко ранжирна станица Трубарско, додека за локомотивите важи франко Скопје – Депо Лисиче.

1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- највисока понудена цена 50 бодови,
- начин на плаќање 25 бодови,
- рок на плаќање 25 бодови.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет, за домашниот понудувач чија содржина е пропишана од министерот за финансии, а за странско правно или физичко лице ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, согласно член 24 од Законот за јавни набавки и

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејност, издаден од страна на судот, извод од регистрација на дејноста, потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки согласно член 26 и 46 од Законот за јавни набавки.

Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или тие доколку се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар.

2.3. Понудата треба да содржи единечна цена, за позициите од овој повик и вкупна цена на понудата.

2.4. Единечна цена со ДДВ се однесува за вагони и локомотиви во состојба во која се наоѓаат – видено купено.

2.5. Понудувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи (повикот е делив).

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

3.3. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

3.4. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот на прифаќањето на понудата.

3.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски, правни и физички лица.

3.6. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на ЈП „Македонски железници“ - Дирекција, најдоцна до 14.01.2004 година до 12 часот, со задачи да се обезбедат докази за датумот на предавање на понудата.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 14.01.2004 година во 12 часот во просториите на ЈП „Македонски железници“ - Дирекција - Скопје.

4.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

4.4. Време и место за увид на вагоните и локомотивите ќе бидат во деновите 10.12.2003 година, 17.12.2003 година и 09.01.2004 година.

4.5. Списоците за вагоните и локомотивите со броевите и местоположбата ќе се доставуваат на барање на купецот или при увид во состојба.

4.6. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 003892/3115-419 на бавно одделение и Подружница Влеца на возови, тел. 003892/3162-048.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВИ

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец ноември 2003 година неможе да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6.719
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	7.587
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	5.307
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет	7.249
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	0
14	Вадење на други руди и камен	8.804
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9.887
16	Производство на тутунски производи	8.118
17	Производство на текстилни ткаенини	4.467
18	Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно	3.429
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	1.255
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	4.309
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7.280
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9.374
23	Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво	12.244
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	11.918
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	4.378
26	Производство на производи од други неметални минерали	10.009
27	Производство на основни метали	9.216
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	5.821
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	9.243
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	8.104
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	6.943
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	4.923

33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11908
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	6.310
35	Производство на други сообраќајни средства	7.930
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	4.018
37	Рециклажа	5.023
40	Снабдување со електрична енергија, гас, параа и топла вода	10.692
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	7.934
45	Градежништво	6.070
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	9.024
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	9.967
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5.663
55	Хотели и ресторани	6.127
60	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт	6.395
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	10.396
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	10.265
64	Поштенски активности и телекомуникации	12.955

65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	15.189
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	17.139
67	Помошни активности во финансиското посредување	26.855
70	Активности во врска со недвижен имот	10.890
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	8.124
72	Компјутерски и сродни активности	8.997
73	Истражување и развој	9.337
74	Други деловни активности	8.699
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	8.504
80	Образование	7.481
85	Здравство и социјална работа	7.773
90	Отстранување на отпадоци и губре, санитарни и слични активности	7.696
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10.524
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	7.411
93	Други услужни дејности	8.258
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница		
1683.	Одлука за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција во Ирак.....	1	
1684.	Одлука за давање согласност на утврдената стапка на надомест од вкупниот приход на друштвата кои што вршат енергетска дејност за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2004 година.....	1	
1685.	Одлука за пренесување на право на користење на недвижен имот.....	1	
1686.	Одлука за пренесување на правото на користење на моторно возило.....	2	
1687.	Одлука за пренесување на правото на користење на моторно возило.....	2	
1688.	Одлука за дополнување на Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти...	2	
1689.	Одлука за изменување на Одлуката за распределба на средства за изградба на водоводи и третман на отпадни води во Република Македонија во 2003 година.....	2	
1690.	Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	3	
1691.	Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	3	
1692.	Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	3	
1693.	Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	4	
1694.	Одлука за престанување на важноста на Одлуката за давање согласност за основање на слободан економска зона "Скопје слободна економска зона" на локалитет Бунарцик.....	4	
1695.	Правилник за мерките за заштита од внесување и за сузбивање на колера, чума, вирусни хеморагични трески, жолта треска и маларија.....	4	
Колективни договори			
19.	Договор за измени и дополнување на Колективниот договор на вработените од мелничко-пекарската индустрија.....	5	
	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец ноември 2003 година	30	



Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс +389-2-3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771.

Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

П О В И К ЗА ПРЕТПЛАТА НА ИЗДАНИЈАТА ЗА 2004 ГОДИНА

Почитувани корисници на изданијата на ЈП Службен весник на РМ,
Искажувајќи благодарност за соработката во 2003 година, Ве информираме дека ЈП Службен весник на РМ за Вас го планира издавањето на изданијата за 2004 година, и во тие рамки Ве повикува на натамошна соработка.

ПОРАЧКА - ЗАКЛУЧНИЦА ЗА 2004 ГОДИНА

Со оваа порачка - заклучница неотповикливо се претплатувам на:

1. Печатеното издание „Службен весник на РМ“ за 2004 година во _____ (_____) примероци;
(со зборови)
2. Регистар на прописи на РМ за 2004 година во _____ (_____) примероци;
(со зборови)
3. WEB-страницата - издание на Службен весник на РМ, за период од _____, 200__ до _____, 200__ година,
во _____ (_____) претплатнички акаунти;
(со зборови)
4. CD-ROM комплет изданија за 2001, 2002 и 2003 година, или поединечно во _____ (_____) комплекти -
примероци.
(со зборови)

Податоци за претплатникот:

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | Претплатник | |
| 2. | Број на про-фактура | |
| 3. | Број на примероци | |
| 4. | Улица и бр./ п.фах/место | |
| 5. | Жиро-сметка | |
| 6. | Банка | |
| 7. | Телефон | |
| 8. | Телефакс | |
| 9. | e-mail | |

Уплатата ќе ја извршам по добиените профактури, на жиро-сметка бр. 300000000188798 - ЈП Службен весник на РМ Скопје, банка-Комерцијална банка.

Место и дата

М. П.

Одговорно лице - нарачател

НАПОМЕНА:

- 1) Аконтативната цена за претплата на „Службен весник на РМ“ за 2004 година изнесува **9.200,00** денари.
- 2) Аконтативната цена за претплата на **Регистарот на прописи на РМ** за 2004 година изнесува **3.700,00** денари. Регистарот на прописи на РМ е единствено комплетно издание во Републиката на сите прописи со најбрзо тековно ажурирање и овозможува брзо и лесно пребарување на законската и подзаконската регулатива. Излегува на секои два месеци. Секој претплатник со основната влошка добива иgratis класер-кутија.
- 3) **„Базата на податоци“ на ВЕБ страницата**, во која е вградена целокупната законска и подзаконска регулатива од 1945 година до денес, како и дигиталното издание на службеното гласило „Службен весник на РМ“ со секој нов број по следниве **цени**:

- **За период од 12 месеци:**

- а) од еден до пет претплатнички акаунти **12.200,00** денари по акаунт;
- б) од шест до десет претплатнички акаунти **10.980,00** денари по акаунт;
- в) над десет претплатнички акаунти **9.760,00** денари по акаунт.

- **За период од 1 месец** цената изнесува **1.400,00** денари по претплатнички акаунт.

Претплатниците на годишно ниво на печатеното издание „ Службен весник на РМ“ добиваат екстра попуст од: **30% за група а; 40% за група б; и 50% за група в, од цената на ВЕБ страницата. Цените се со пресметан ДДВ од 18 %.**

Прописите од Базата на податоци може да се печатат, со исклучок на прописите и интегралното издание на весникот од тековната година.

4) **CD-ROM изданијата**, во кои се содржани сите прописи издадени во 2001, 2002 и 2003 година (односно интегрално се содржани изданијата на службеното гласило „Службен весник на РМ“) по следниве **цени**:

- за **комплет** изданија (2001, 2002 и 2003 година) - **5.000,00** денари;
- за **поединечно** издание - **2.000,00** денари по примерок.

Ве молиме порачката - заклучница, потпишана и заверена од овластено лице, да ја испратите на адреса: **ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ бр. 29, или на п.фах 51, 1000 Скопје.**

Во Ваш и наш интерес е порачката - заклучница со назнака на бројот на примероците - претплатите, да ни ја доставите најдоцна до **20.12.2003** година за да Ве предвидиме во планот за печатење на изданијата за 2004 година.

=====

За дополнителни информации јавете се на нашите телефони:

+389-2-329-88-60, +389-2-329-87-69, локал 104

телефакс +389-2-311-22-67

www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk pretplata@slvesnik.com.mk

=====